



33
YEARS

TODAY

Австралиско Македонски ДЕНЕС

YEAR XXXIV No 1953

22 MARCH 2024

FREE

FREE DIGITAL EDITION

SCAN the
QR CODE

SIGN UP NOW!



РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ ЗА ДА ГО ДОБИВАТЕ БЕСПЛАТНО
ДИГИТАЛНОТО ИЗДАНИЕ НА www.australianmacedonian.com.au/subscribe



**НАЈЧЕВСКА: ЗОШТО МИСЛИТЕ
ДЕКА ЌЕ ИСПОЛНАТ НЕШТО АКО
ПАК ГИ ИЗБЕРЕТЕ? И ЕДНИТЕ И
ДРУГИТЕ БЕА ДОЛГО НА ВЛАСТ!**

**АНИКА ВЕЛС: ПОСКАПИ
СТАРСКИ ДОМОВИ
ЗА БОГАТИТЕ**



ВО АВСТРАЛИЈА СЕ ПРИЈАВЕНИ САМО 97 ГЛАСАЧИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

Во Австралија ќе гласаат само за избор на претседател на Македонија, но не и на парламентарните избори бидејќи

нема доволно пријавени.

Гласањето за претседател на 24 април и за втор круг на 8 мај, врз основа на прифатените

пријави, треба да се организира во 24 земји. За да се организираат избори во некое од нашите дипломатски-конзуларни пре-

ставништва потребно е да се пријавени најмалку десет избирачи.

НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА ВО АВСТРАЛИЈА - СРЕБРЕН КУРШУМ ИЛИ БЕЛ СЛОН?



ЗАВРШИ ОБНОВАТА НА ЦРКВАТА „СВ. ТРОЈЦА“ ВО МОСТАР, ДЕЛО НА АНДРЕЈА ДАМЈАНОВ, КОЈА БЕШЕ РАЗРУШЕНА ВО ВОЈНАТА ВО БИХ



Црквата „Св. Тројца“ е изградена во 1873 и во времето била една од најголемите православни цркви на Балканот. Била минирана и разрушена во 1992 г.

Завршија градежните зафати за обнова на црквата „Св. Тројца“ во Мостар, БиХ, која е дело на нашиот Андреја Дамјанов (1813-1878), еден од најголемите градители на сакрални објекти на Балканот од периодот на македонската преродба. Црквата беше разрушена во војната во 1990-тите. Обновата траеше 13 години а парите беа обезбедени од јавни, приватни и странски донации (ниту евро од ЕУ).

Следи обнова на живописот во внатрешноста на црквата.

Црквата „Св. Тројца“ е изградена 1873 и била еден од симболите на Мостар. Во 1992 била запалена, минирана и разрушена. Среќна околност е што иконите биле навреме изнесени и се чуваат во Требиње. За рушењето на црквата досега никој не одговарал.

Инаку Андреја Дамјанов е роден во селото Папрадиште, Велешко, во семејство на познати мијачки градители. Со своите браќа градел цркви во Македонија, Бугарија, Србија и во Босна и Херцеговина. Негови дела се црквите „Св. Пантелејмон“ во Велес, „Успение на Св. Богородица“ во штипско Ново Село, „Св. Горги“ во Смедерево, „Св. Троица“ во Ниш и „Рождество на Пресвета Богородица“ во Пирот, како и манастирот „Св. Јоаким Осоговски“.

AUSTRALIAN MACEDONIAN TODAY
PUBLISHED BY:
AEA ETHNIC PUBLISHERS P/L
Postal: PO Box 544
Thomastown,
Victoria 3074 Australia
Phone: 0403 152 671
Email: denes@westnet.com.au

Отворена првата Академија за овчари во Бугарија - интересот е голем



Во Бугарија се отвори првата Академија за овчари наречена „Тодорови кошари“, објавија медиуми низ Балканот. Бачилото се наоѓа во село Влахи*, на неколку километри од Кресна, во регионот на Благоевград.

Уште есеноска повеќе од 20 возрасни кандидати и 8 деца изразија желба да го научат овчарскиот занает и да ги обноват забравените традиционални практики. Обуката се врши со мешовито стадо од каракачански овци и планински долговлакнести кози.

Целта ни беше да собереме луѓе кои ем ќе ни помагаат, ем ќе научат занает и ќе ја одржиме традицијата, вели сопственикот на бачилото Тодор Георгиев. По образование тој е еколог и работи како главен специјалист за контрола и заштита во Националниот парк „Пирин“.

Секоја од четирите сезони на обука на Академијата за овчари овозможува запознавање со историјата на автохтоните раси, правење на кошари, пасење и молзење на животните, расчистување пасишта и учење на традиционалните практики во сточарството.

*Селото Влахи е познато од аферата со Мис Стоун (1901/1902). Во ова село, имено, било планирано да се најде засолниште за да се породи Катерина Цилка, ама раѓањето се случило порано, во селото Србиново.



Learn Macedonian

Macedonian Teachers' Association of Victoria provides Macedonian language courses for adults.

We deliver rich courses to increase the knowledge and appreciation of the Macedonian language and culture. The teaching is organized based on a communicative approach, which means that the class creates situations as close as possible to reality, in which the listeners are encouraged to actively participate and practice the language in a natural way. Maximum commitment takes care of working in pairs and in groups, so that the spontaneous use of pairs is active.

Equal attention is paid to all language skills: listening, speaking, reading and writing. Courses are for adult learners, 18+ years of age.

We offer:

- 2 semesters per year
- Small class sizes
- Classes for beginners & intermediate
- Evening classes
- Face-to-face delivery
- Comprehensive learning materials
- Experienced teachers
- Relaxed learning environment

*Courses are run subject to the number of enrolments received (min 5 students)

For additional information please contact:

- Jovanka jovanka.smilevska@education.vic.gov.au

Access over 60 lenders in one place

Loan
Market
Bundoora

COMMERCIAL LOANS
RESIDENTIAL LOANS
INVESTMENT LOANS
DEVELOPMENT LOANS
BUSINESS LOANS
REFINANCING

Stefan Belevski

0400 101 292

stefan.belevski@loanmarket.com.au

Jim Belevski

0419 547 347

jim.belevski@loanmarket.com.au

9467 8887

Suite 1, 20 Enterprise Drive, Bundoora Vic 3083



LOVE & CO
LOVE REAL ESTATE

При продавање и купување на недвижности во северните предградја на Мелбурн: од Норткот до Витлси и Волерт, за да добиете најдобар резултат во секое време зборувајте со

ILIA MENKINOSKI

0417 528 100

ilia.m@lovere.com.au

Love Real Estate Thomastown
201 High Street, Thomastown
www.loverealestate.com.au 9465 2133



ILIA
MENKINOSKI
Multi Award
Winning Agent

Нуклеарна енергија во Австралија - сребрен куршум или бел слон?

Даночните обврзници би морале да ја платат сметката за дел од планот на Коалицијата за вложувања во нуклеарни погони, потврди опозицијата додека се расправаше за прашањата за трошоци, временски рамки и комерцијална исплатливост на нуклеарните електрани.

Гласноговорникот на опозицијата за прашања за енергија, Тед О`Брајан, вели дека ќе бидат потребни средства од Комонвелтот за да се финансира оваа програма наведувајќи оти владата е сопственик на Snowy 2.0 планот за хидроелектрана и сојузната влада ја финансира гаранцијата за вложување во зелени решенија кога станува збор за електричната енергија.

„Без разлика кој вид на структура гледаме кога станува збор за енергетска инфраструктура, владата ќе има улога“ - одговори О`Брајан кога го прашаа медиумите кој ќе ја плати сметката.

„На пример, кај проектот Snowy 2.0 владата има улога на сопственик.“

Кога ќе го погледнете воведувањето на обновливи извори на енергии во индустријата, лабуристите ја воведоа програмата на вложувања (Caracity Investment Scheme).

Пред носење на мајскиот буџет се очекува Коалицијата да ја открие својата политика за градење нуклеарни реактори на локаци каде се наоѓаат поранешни електрани за јаглен за да се зајакнат капацитетите за производство на електрична енергија со посредство на обновливи енергии. На прашањето колку време ќе е потребно за да почне националното производство на нуклеарна енергија, О`Брајан рече, Коалицијата се обидува да ја развие во рок од десет години.

„Австралија би можела да има сопствени нуклеарни електрани за десет години“ - рече тој, тврдејќи спротивно од тоа што го говореа речиси сите експерти за енергија.

Крис Боуен, министер за енергија, исто така ги оспори овие тврдења на својот опозициски колега тврдејќи дека овој извор

на енергија е скап и нејзиниот развој секогаш трае подолго од планираното.

„Кажете му дека сонува, не знам со кои експерти разговарал. Тед О`Брајан смета дека ова може да се постигне во Австралија за десет години, без регулативи, со меѓународни забрани, но уфрлете го тоа во Опера Хаус и Харбор Бриџ, можеби и ќе продадете нешто“ - рече Крис Боуен. Неодамнешните проблеми со прекуокеанските проекти на нуклеарна енергија донесоа дополнителен притисок за надеж за глобално оживување на индустријата на нуклеарна енергија со ниски емисии.

Проект од Обединетото Кралство, Hinkley Point C кое ќе развие две електрани од 3.2 гигавати доживеа неколку проблеми, постојано откажување на планираните термини и неверојатно високи трошоци. Засебен потфат од САД, поврзан со развој на модуларен нуклеарен реактор, пропадна минатата година откако на него беа потрошени \$600 милиони на даночните обврзници а нараснатите трошоци на крај ја уништија исплатливоста на проектот.

Неуспехот на тој проект, кој често го спомнуваше Коалицијата, го уништи нејзиниот план за воведување политика за производство на нуклеарна енергија која се темели на оваа се уште недоволно развиена технологија.

На прашањето дали треба Австралија да воведо мораториум за развој на нуклеарна енергија, Боуен рече: „Нема да се разгледува воведувањето на мораториум, туку ќе се препушти пазарот да го реши тој проблем. Пазарот не го решил овој проблем во ниту една земја во светот. Сите држави во светот со нуклеарна енергија направиле голем пренос на пари од даночните обврзници за градење нуклеарни електрани. Доколку тргнеме во таа насока во Австралија, ќе пратиме сигнал дека сме подготвени тоа да го направиме, дека сме подготвени да ги вложиме парите на даночните обврзници за кофинансирање на нуклеарната индустрија“ - рече Боуен.

Млад човек падна од балон со топол воздух додека летал над Мелбурн, почина на лице место

Млад маж паднал од балон со топол воздух и почина на лице место, додека летал над Мелбурн. Несреќата се случила 10-тина минути по полетувањето на балонот, кога достигнал височина од околу 500 метри. Телото на човекот паднало во северното предградие Престон, на Алберт стрит.

Балонот од кој паднал човекот полетал од Резерво во 7 часот утрото а по несреќата веднаш побарал безбедно место за слетување и тоа го сторил во паркот Јара Бенд.

Полицијата случајот го води како несреќа и не смета дека е последица на кривично дело. Истрагата е во тек, а полицајците разговараа со операторот на балонот, другите патници и сведоци.



Снимката од инцидентот ја покажува жртвата во балонот додека се искачувал со околу десет други патници. Сведоците рекоа дека мажот, кој носел кафеав џемпер, изгледал добро за време на полетувањето и разговарал со операторот за политика додека балонот се кривал во воздухот.

Но, штом леталото го завршило искачувањето, човекот ненадејно прескокнал преку работ на корпата без предупредување и паднал во смрт, во очигледен чин на самоубиство.

Националната комерцијална индустрија за летање со балони на топол воздух и Австралиската федерација за балони изразија сочувство до семејството на починатиот.

„Дизајнот на корпите со балон е безбеден за патниците, за случајно да не испаднат од балонот. Патниците и операторот се трауматизирани од оваа трагедија, а организаторот на летот обезбеди психолошка поддршка и советување за сите оние погодени од овој настан“, се вели во соопштението на организацијата.

СЗО: САМО СЕДУМ ЗЕМЈИ ВО СВЕТОТ МОЖАТ ДА СЕ ПОФАЛАТ СО ЧИСТ ВОЗДУХ, МЕЃУ НИВ Е АВСТРАЛИЈА

Луѓето во само седум држави на планетата дишат чист воздух, покажа истражувањето на Светската здравствена организација (СЗО). Од 134 земји и региони кои учествуваа во истражувањето само седум: Австралија, Естонија, Финска, Гренада (Остров на Карибите), Исланд, Маурициус и Нов

Зеланд ги исполнуваат дозволените граници на СЗО за микроскопски честички испуштени од автомобили, камиони и индустриски постројки - ја пренесе „Гардијан“ студијата за квалитетот на воздухот низ светот.

Балканските држави имаат проблем со воздухот за дишење преку це-

лата година, ама особено во зима се искачуваат на врвот по најзагаден воздух со ПМ-честички. Македонија и БиХ се убедливо на самиот врв, заедно со Индија, на пример.

Во светот повеќе никаде не се мери загаденост со елементи во воздухот: олово, сулфур, жива...

MACEDON TRAVEL PTY LTD
T/A DJ TRAVEL 27A5053

СО НАЈДОБАР СЕРВИС И КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ!

- Најбрзо и најевтино авионски карти до и од Македонија и останатите земји во светот
- Пакет аранжмани за цел свет
- Бродски крстарења
- Патничко осигурување
- Свадебни патувања
- Најевтини карти до Скопје, Охрид, Европа и околу светот

**Со големо искуство од преку 25 години, побарајте го Димче Џајко на тел.: (02) 9558 9595
Mobil: 0417 466 598 (24 часа за итни случаи)**

693 PRINCES HIGHWAY, TEMPE 2044
email: info@macedontravel.com.au
Web: www.macedontravel.com.au

Разликата во платите помеѓу мажите и жените е \$12.376

Родовиот јаз во платите во приватниот сектор е 14.8 отсто, а во јавниот сектор 10.4 отсто.

АБС ја проценува неделната основна заработка на вработени со полно работно време, во јавниот и приватниот сектор, исклучувајќи ја прекувремената работа, платата која е „жртвувана“ (односно платата е помала, со тоа и данокот што треба да се плати на таа заработувачката, а за возврат работодавачот му плаќа на работникот други бенефиции во износ за кој е помала платата) и пензија, и ги исклучува помладите и хонорарните вработени.

Националната родова разлика е значително помала од разликата во платите меѓу половите во пописот на работодавачите на WGEA, бидејќи тие потекнуваат од годишниот попис на работодавачите со над четири милиони вработени.

Исто така, ги вклучува и вкупните надоместоци, хонорари повременни вработени.

Но и двата методи покажуваат значителна нерамнотежа на платите во корист на мажите.

Овие разлики делумно можат да се објаснат со профили на индустриите на секоја држава и територија. Работната сила со полно работно време во Западна Австралија, на пример, има поголем удел во рударството и градежништвото отколку во другите држави.

Овие две индустрии имаат релативно високи плати и мала застапеност на жени. Разликата во платите меѓу половите во Австралија е највисока во стручните, научните и техничките услуги и најниска во јавната администрација и безбедноста.

Во минатата година, подато-

ците на АБС покажуваат значително намалување на родовиот јаз во платите во градежништвото, транспортот, пошта-та и складирањето, малопродажбата и трговијата на големо. Меѓутоа, зголемување е забележано кај стручните, научните и техничките услуги, уметноста и рекреација, производството, електричната енергија, гас, вода и отпад, услуги за сместување исхрана и други услуги.

Од ноември 2023 година, родовата разлика во платите е:

- Нов Јужен Велс - 11.0%
- Викторија - 10.7%
- Квинсленд - 11.5%
- Јужна Австралија - 9.2%
- Западна Австралија - 21.7%
- Тасманија - 5.4%
- Северна територија - 15.4%
- Канбера - 10.3%

Интересно е што според податоците кои ги објави Австралиското биро за статистика (АБС), разликата во платите меѓу половите, на национално ниво изнесува 12 отсто.

Од ноември 2023 година, просечната неделна заработка за возрасни со полно работно време во сите индустрии и занимања беше \$1.982,80 за мажи и \$1.744,80 за жени.

Во просек, за секој долар што мажите го заработувале, жените заработувале 88 центи. Тоа е \$238 помалку од мажите секоја недела. Во текот на годината оваа разлика изнесува \$12.376.

Според податоците на АБС, родовата разлика во платите е помала во јавниот сектор отколку во приватниот сектор.

Продавниците масовно фрлаат храна

Дали ви се случило продавач во супермаркет пред вас да ги замени пегавите, зрели банани, со зелени, и да ги фрли во ѓубре, затоа што наводно се премногу зрели? Доколку се обидете да ги купите токму тие банани, кои се одлични за подготвување леб од банана, штом веќе не се за консумираат свежи, продавачот ќе ви рече дека не се продаваат. Нема да можете ниту бесплатно да ги добиете, бидејќи мора да се фрлат!

Слично се случува и во Тасманија. Членовите на GRANT (Grassroots Action Network Tasmania) пребаруваат по контејнери на супермаркетите за да најдат храна за членовите на заедницата која трае една не-



дела.

Во една прилика, членовите на оваа група за правда беа толку огорчени од тоа што го пронашле, што јавно го изложија пред голем супермаркет во едно од најскапите предградија на Хобарт.

Повеќето од луѓето кои застанаа да ги погледнат производите земаа нешто бесплатно и го однесоа дома наместо да го купат во супермаркетот.

Членовите на GRANT

својата загриженост ја изнесоа во истрагата на Сенатот за цените на супермаркетите, која својата прва јавна расправа ја одржа минатот четврток во Хобар.

Истрагата ја истражува праксата за одредување на цените на храната и пазарната моќ на гигантите, Колс и Вулвортс, откако ги испита нивните деловни практики за време на тековната криза на трошоците за живот.

Во истрагата сведо-чеше и Амелија Кромб од GRANT.

„Супермаркетите ги држат овие артикли по екстремно високи цени, и на крајот од денот само ги фрлаат како одеднаш да немаат никаква вредност. Тоа е целосно неприфатливо. Крими-

нално однесување е храната да се фрла во овој момент кога луѓето гладуваат“ - истакна Кромб.

Извршната директорка на Младинската мрежа на Тасманија, Тања Хант, вели, младите ги прескокнуваат оброците бидејќи мораат да се носат со зголемените трошоци за живот.

Таа рече, младите пријавуваат дека минуваат значително време во супермаркетите барајќи најевтини артикли и честопати купуваат храна со ниски хранливи вредности.

За пензиониран фармер, кој минал над 20 години снабдувајќи го Вулвортс со зелка и карфиол, работењето со супермаркетите било особено стресно. Вели со текот на времето се вовеле насоки за квалитет кои биле невозможно да се исполнат. А од друга страна, немал избор, бидејќи ако не им продаде на големите супермаркети, нема шанси тоа да го направи било каде, бидејќи нема конкуренција, особено во Тасманија.

Според фармерот од Тасманија, ова е дополнителен притисок врз добавувачите на овие супермаркети, бидејќи ако го снабдуваат

Вулвортс и се обидете да влезете во Колс, претходниот ланец би ве казнил и обратно.

Портпаролот на Колс вели, компанијата е свесна за тоа како трошоците за живот влијаат на потрошувачите и активно бараат начини да ги задржат цените.

„Работиме да им помогнеме на Австралијците да ставаат квалитетна храна на маса по пристапни цени, особено што многумина се соочуваат со ескалација на трошоци за живот, поради високите камати, кирии и зголемените трошоци за енергија и гориво“ - изјавија од Колс.

Супермаркетите на Колс работат со организациите за спасување храна, како што се SecondBite и Foodbank, за да се спречи фрлање-то храна каде што е можно. Портпаролот на групацијата Вулвортс, вели супермаркетот работи напорно да се намали фрлањето храна во продавниците каде што тоа е можно, но понекогаш храната не може да се донира во добротворни организации од безбедносни причини.

Комисијата ќе одржи уште две јавни сослушувања за цените на супермаркетите, во НЈВ и Викторија.

Др. Сузана Котевска

СПЕЦИЈАЛИСТ ГИНЕКОЛОГ - АКУШЕР

ВИ ГИ НУДИ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ И СОВЕТИ

- Водење на бременост, прегледи и породување
- Гинеколошки операции
- Гинеколошки прегледи и совети за болни менструации
- Лекување на стерилитет
- Пап тест
- Климактерични тегоби
- Совети за контрацепција
- Проблеми со бешиката

ЗАДОЛЖИТЕЛЕН Е УПАТ ОД ВАШИОТ ФАМИЛИЈАРЕН ДОКТОР

Level 1, 117 / 320 Victoria Parade East Melbourne, 3002
Inside Epworth Freemasons Medical Centre

Tel: 9419 8333 Fax: 9415 9998
email: stelaobs@bigpond.com



Поскапи старски домови за богатите

Комисија сочинета од експерти кои ја именуваше сојузната влада препорача постарите, побогати Австралијци да плаќаат повеќе за трошоците за нега во староста и тоа потенцијално од своите пензиски фондови. Освен тоа, владата нема да воведи никакви нови давачки или даноци за плаќање на растечките трошоци за нега на стари лица, ниту пак ќе се менува даночниот третман на семејниот дом, бидејќи и Комисијата за грижа на стари лица била против тие реформите.

„Владата потврдува дека нема да воведи никакви зголемени даноци или нови давачки за финансирање на трошоците за нега на стари лица или за промена на третманот на имотниот цензус на семејниот дом за прием на стари лица“ - рече **Аника Велс**, министерка за грижа за стари. Таа, воедно, истакна оти постои заеднички став дека нешто мора да се промени за да се осигури сите Австралијци да можат да живеат во староста достоинствено, безбедно и со висококвалитетната грижа каква ја заслужуваат.

Со идејата системот за нега на стари лица да биде одржлив, особено ако се има предвид дека уделот на постари луѓе во австралиската популација се зголемува, оваа група експерти препорача голем број промени во различни делови од системот. Некои од тие промени

предвидуваат постепено укинување на депозитите за сместување во домовите, за во овие установи да се примат и оние без имот, со намера индустријата за нега на стари лица да се одржи рамноправна. Извештајот на работната група е објавен на 12 март, а владата на Ентони **Албанезе** откако ќе ги разгледа препораките и ќе даде официјален одговор на него во наредните недели. Објавувајќи го извештајот, министерката Велс потврди дека владата ќе ја следи препораката на работната група да нема нов данок. Прајминистерот **Албанезе** во парламентот веќе ги отфрли измените во даночниот третман за семејниот дом. Министерката не се изјасни за препораката, ниту се знае како ќе постапи владата кога станува збор за поголеми доприноси за корисниците на домовите за стари лица. Меѓутоа, **Велс** претходно посочи дека мисли оти луѓето се отворени за идејата да платат повеќе и сакаат квалитетна нега во староста.

Во извештајот се наведува дека бројот на постари лица со исполнете стаж за пензија значително ќе се зголеми во наредните децении, и тоа со поголем дел на луѓе кои располагаат со значителни средства.

„Како резултат на тоа, постарите луѓе имаат повеќе можности финансиски да допринесат за својата грижа кога ќе би-

дат стари, отколку што беше случај со претходните генерации. Со оглед на зголемувањето на богатството на голем број постари луѓе и намалување на работно способното население, кое плаќа данок, постои силна причина да се зголеми партиципацијата за лица кои имаат средства“ - се вели во извештајот, со напомена дека секогаш ќе има група стари луѓе на кои ќе биде потребна поголема поддршка од државата.

Покрај тоа, во извештајот се вели дека владата мора да продолжи да биде главен финансиер на грижата за стари лица, особено таму каде што има малку достапни услуги, со примарен фокус на трошоците за давање нега.

Личниот допринос на старите лица би се рефлектирал во можноста да добијат подобро сместување или повисоки трошоци за живот. На пример, корисникот на дом за стари лица, доколку сака, може за себе да плати и дополнителни ТВ услуги покрај веќе постоечките.

„Од друга страна, секогаш ќе има значителен број луѓе со ограничени средства, вклучувајќи ги пензионерите кои немаат свој дом, а кои владата мора да продолжи да ги поддржува“ - се додава во извештајот.

За овие корисници на старечки домови, државното финансирање е од суштинско значење, и затоа во извештајот се

предлага стимулации за установи кои се грижат за луѓе без имот, да се избегне домовите да се фокусираат само на оние кои плаќаат дополнителни придонеси за нега.

Други препораки од владината работна група вклучуваат постепено укинување на депозитот за сместување до 2035 година, кој во моментот е голема трошок кој жителите го плаќаат при прием во домот за згрижување, а кој се враќа деклумно на фамилијата кога ќе починат. Наместо тоа, се подготвува да се премине исклучиво на систем за изнајмување. Ова е препорачано за надоместоците да се направат поедноставни за корисниците на домови за стари лица и да се избегне домовите да мораат брзо да исплатат поголеми суми кога жителот ќе замине. Се очекува во следните 40 години тројно да се зголеми бројот на лица постари од 80 години, на над 3.5 милиони, беше речено по објавувањето на извештајот на работната група. Покрај тоа, се очекува бројот на лица постари од 65 години, во споредба со работно способното население, исто така, брзо да порасне во истиот период.

Се предвидува владините трошоци за грижа за стари лица од 1.1 отсто од бруто домашниот производ (БДП) во 2021/22 година, да пораснат на 2.5 отсто од БДП во 2062/63 година.

Загинал на сопствената свршувачка откако се лизнал и паднал

Лијам Тример кој се преселил во Австралија од Британија за да стане полицаец, починал за време на свршувачката откако се лизнал и паднал на земја, отсекувајќи си ја каротидната артерија. Трагедијата се случила во Западна Австралија. **Лијам Тример** (29) починал во својот дом во Западна Австралија додека се забавувал со пријателите и семејството. Присутните се обиде-

ла да го спаси младиот полицаец, но било залудно. **Тример** умрел од обилното крварење непосредно пред брзата помош да пристигне на местото на настанот, соопшти полицијата.

Неговите колеги од полицијата го опишуваат **Тример** како „извонреден полицаец кој сакал да ѝ помага на заедницата“. Истрагата за смртта на 29-годишникот е покрената бидејќи не е јас-

но како паднал и се здобил со смртоносната повреда. **Тример** се преселил во Австралија од Англија во 2013 година и дипломирал на полициската академија **Џундалуп**. После тоа се преселил во градот **Калгорли**.

Полицискиот синдикат на Западна Австралија го опиша **Тример** како „вреден член на синото семејство“, додавајќи дека неговата смрт е трагедија.

„Секогаш кога полицаец ќе умре, без разлика како, тоа навистина го потресува



полициското семејство“, изјави за новинарите претседателот на синдикатот **Пол Гејл**. Телото на **Тример** е испратено на обдукција, соопштија властите.

INJURED?

- ✓ TAC
- ✓ WorkCover
- ✓ Slips & Falls
- ✓ Superannuation TPD
- ✓ All Injury Claims
- ✓ Free First Appointment
- ✓ Speak Macedonian
- ✓ Over 25 years experience in Personal Injury Claims

ПОВРЕДЕНИ?

- ✓ Сообраќајни повреди
- ✓ Повреди на работа
- ✓ Суперануација и траен инвалидитет
- ✓ Сите видови на повреди
- ✓ Првата средба е бесплатна
- ✓ Зборуваме Македонски
- ✓ Повеќе од 30 години искуство во областа за отштета од повреди



JOHN DELLIOS & ASSOCIATES

183 High Street Thomastown

Tel. (03) 9464 4000

LAWYERS

ХАОС ВО ТРГОВСКИ ЦЕНТАР ВО СИДНЕЈ:

Изложен џип тргна во рикверц и повреди луѓе

Необична сообраќајна несреќа се случи во трговски центар „Вестфилд“, во сиднејската населба Ливерпул, при што две лица се повредени.

Се започнало кога на возачкото место на изложениот електричен џип седнал млад човек. Оеднаш автомобилот забрзал во рикверц и удрил во излог.

Две лица се повредени, 50-годишен маж во главата и 30-годишен во градниот кош, од сударот што се случил во сабота-



та напладне, додека трговскиот центар бил полн со луѓе.

Извештаите покажуваат дека 14-годишно момче седело зад воланот на изложениот теренц и со него полицијата разговарала пред да биде пуштено да замине со семејството.

Дијаспората ќе гласа само за претседател, нема доволно пријавени за избор на пратеници

Вкупно 2.954 македонски иселеници се пријавиле за гласање во странство на претстојните претседателски и парламентарни избори. Прифатени се 2.628, две се необработени, а одбиени 326. Оваа бројка би можело минимално да се промени доколку (евентуално) имало пријави поднесени во дипломатско-конзуларните претставништва и тие треба да се приклучат најдоцна до 21 март.

Сепак, извесно е дека гласање ќе се организира

само за претседателските избори бидејќи нема доволно број пријавени за избор на пратеници. За да има гласање за пратеници во Изборната единица 7 требало да се пријават најмалку 5.355 иселеници (минимум гласови на избран пратеник во актуелниот состав на Собранието).

Од вкупно 42 земји каде има ДКП на Македонија, ќе се отворат гласачки места само онаму каде има пријавено минимум 10 лица

за гласање. Според овие бројки од ДИК гласање ќе се организира во 24 земји.

Најмногу прифатени барања за гласање има во Германија – 578, потоа во Словенија – 327, во САД – 241, во Швајцарија – 182, во Канада – 122, во Австрија – 116, во Италија – 101, во Австралија – 97, во Белгија – 91...

Гласањето за претседателските избори е на 24 април (прв круг) и на 8 мај (втор круг).

Општина Тетово е против хероите од НОБ дури и во музеј!?



Општински инспектори во понеделникот утрото влегле во „Музејот на тетовски крај“ да проверат зошто оваа установа решила хероите на народните херои Тодор Циповски Мерџан и Гоце Стојчевски Амбарче да ги постави во дворот на музејот.

Се работи за бисти кои порано стоеле во центарот на Тетово, но Општината пред 20 години ги тргна заради реконструкција на плоштадот. И никогаш не дозволи повторно да бидат вратени со изговор дека „сега не се вклопуваат во визуелната концепција“!

Директорот на установата Мико Стојчески е вчудоневиден од ваквите активности на локалната самоуправа.

Утрото ни дојдоа петмина инспектори од урбанизам. Се дигна некоја фама. Им докажавме дека едноставно ова не е нивна ингеренција, ова е музеј и имаме право да поставиме бисти, да се изложат времено и трајно ако треба. Им дадовме до знаење дека немаат надлежност зашто ова е имот на Република Македонија, имот на Националната установа „Музеј на тетовски крај“ и дека нивните надлежност завршува кај вратите на музејот, рече на прес-конференција Стојчески.

Стојан Петрушевски од Сојузот на борци Тетово вели дека иритира фактот што во овој град на диво се поставуваат разни споменици, а хероите на НОБ градската власт ги остранива, а потоа реагира зошто се поставени и изложени во музеј, установа под државна капа.

Во 2005 година бистите беа отстранети а среќна околност што изведувачот ги сочувал и ние на случаен начин ги откријаме каде се наоѓаат, ги презедовме и ги сместивме во соодветни простории. Долги години тие бисти стоеја во канцеларија. Нивното место е да се постават каде што ќе можат граѓаните да ги гледаат и да ги чествуваат тие паднати борци. Ние како организација се обраќавме до локалната самоуправа повеќе пати да ги вратат бистите онаму каде што им е местото. Бевме свесни дека тоа не може да се случи на истото место, но изработивме проект да се постават пред Споменикот на револуција, како најсоодветно место. Се изредија тројца градоначалници, меѓутоа се гледа дека тоа не може да се случи во догледно време, рече Стојан Петрушевски од Сојузот на борци - Тетово.

ЦИКЛОНОТ МЕГАН ЈА ОПУСТОШИ СЕВЕРНАТА ТЕРИТОРИЈА

Околу 700 луѓе останаа блокирани на северот на Австралија, откако тропски циклон во понеделник ги прекина врските со остатокот од земјата.

Малата заедница Борулула во Северната Територија беше погодена од циклон од трета категорија. Циклонот Меган донесе обилни врнежи и ветер кој достигна 200 километри на час, соопштија метеоролозите.

Австралиската армија се обиде да ги евакуира жителите, но поради временските услови воените авиони не можеа да слетаат во загрозената област.



Циклонот Меган ослабе во северна Австралија, но обилните дождови продолжуваат и се очекуваат поплави.

AHAM

Reg. No. A04424610 BRIDGE OF HUMANITY AON 93 019 262 123

АХАМ ГАРАНТИРА ДЕКА ВАШИТЕ ИСПРАТЕНИ БОКСИ ЌЕ ИМ БИДАТ ЛИЧНО ПРЕДАДЕНИ НА ПРИМАЧИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ВО РОК ОД ТРИ МЕСЕЦИ ОТКАКО КОНТЕЈНЕРОТ ЌЕ ЗАМИНЕ ОД АВСТРАЛИЈА

Места каде се издаваат и примаат кутиите

<p>ВИКТОРИЈА Илија Јошевски Мечето 93673091, моб: 0418 396 256 Дијана Мицалевска Пупалевска 0414 743 117 ЦИЛОНГ: Коста 0401 550 841 АЛТОНА: Јован 9314 8585, 0434 088 440 АРДИА: Милорад и Сенди 9363 3635 БАНДУРА: Филимена 9467 8027 БОКС ХИЛ-РИНГВУД: Гоце 0431 518 568 ДАНДЕНОНГ: Борката 9795 6305, 0411 767 613 КИЛО-СЕНТ АЛБАНС: Ило Мечето 9367 3091, 0418 396 256 ЕСЕНДОН – АВОНДАИЛ ХАЛТС: Целе Велјановски 9337 3931 ЛАЛЛОР ЕПИНГ: Кинг Фреш Бурек 9401 4777, Стојна и Панде 0481 184 038 МЕЛТОН: Драги 0419 325 848 ПРЕСТОН – НОРТКОТ: Валентина 0451 820 045 ПРЕСТОН: Аница 0409 416 273, Валентина 0451 820 045 Милка и Љупчо, Авио Травел 9471 4556, 9471 4559 РЕЗЕРВО: Ило 9460 7802, 0432 654 251</p>	<p>СЕНТ АЛБАНС: Кинг Фреш Бурек -9364 3752, 0414 544 563 ЈАРАВИЛ: Трена 9687 4663 НОВ ЈУЖЕН ВЕЛС СИДНЕЈ: Љупчо 0415 801 989 АРНКЛИФ: Горан 0414 597 595 БЕНКСТАУН – ЈАГУНА: Сашо 9707 1430, 0416 934 638, Џексон - 9793 0366, 0407 175 727 КАНЛЕЈ ВАЛИ: Илија 9754 2287 РОКДАЕЛ: ВМ Центури Травел 9587 5493 КАНБЕРА – КВИНБИЈАН: Душица 0404 149 965 ВОЛОНГОНГ – ПОРТ КЕМБЛА: Васко 0450 484 418 ЈУЖНА АВСТРАЛИЈА АДЕЛАИД: Драго 08 8345 1381 ЗАПАДНА АВСТРАЛИЈА ПЕРТ: Славе 08 9300 8342, 0419 997 719, Ислам 9440 4038, 0433 214 874 КВИНСЛЕНД БРИЗБЕН: Весна 0433 218 018, Невенка 0402 847 225</p>
--	---

Добиената сметко-потврда е Tax Deductable, а ако ја пријавувате на вашата годишна такса

Катица Јанева и Стевчо Јакимовски ставени на „црната листа“ на САД! Зошто се таргетираат само „ситни риби“?



Поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева и актуелниот градоначалник на општината Карпош и кандидат за претседател на државата, Стевчо Јакимовски, неочекувано се најдоа на американската „црна листа“. Оваа одлука е објавена на веб-страницата на американскиот Стејт департамент.

Покрај Јанева и Јакимовски, Стејт департаментот на „црната листа“ ги стави и членовите на нивните потесни семејства, односно двата полнолетни сина на Јакимовски, Гоце Јакимовски и Дамјан Јакимовски. На „црната листа“ се ставени и синот на Јанева, Лазар Јанев, кој е адвокат, како и сопругот Венци Јанев, кој е починат.

Во извештајот се вели дека постапките на Јанева и Јакимовски „ги поткопаа владеењето на правото и вербата на јавноста во демократските институции и јавните процеси во земјата“.

Сепак, останува впечатокот дека сите лица кои досега се најдоа на „црната листа“ на САД се или „истрошени“ високи политичари или се речиси безначајни во политичкото милје на земјата. Зошто на таа листа е ставен и починатиот сопруг на Јанева!?

Ставањето некогаш на „црната листа“ на САД значи дека тоа лице генерално е неподобно за да дојде во Америка. Во Македонија има обиди да се направи закон според

кој ова би повлекувало и санкции за лицето во земјата. Но без судски процес тоа е невозможно и ќе „падне“ во Стразбур.

Јакимовски: Ќе поднесам кривична против Н.Н. лице, ова е саботажа

Катица Јанева се уште ја отслужува казната затвор (иако е „слободњак“, односно може да оди на работа кај синот во адвокатската канцеларија преку ден) додека Стевчо Јакимовски си останува градоначалник. Вели дека нема да се откаже од изборната трка за претседател на државата (нема законска пречка, потврди ДИК).

Ова е мешање на странски разузнавачки служби во изборот на претседател

на државата. Ова може да се сфати како акт на насилство и како директно мешање во изборниот процес, што е казниво и кривично дело. Јавно кажувам дека ќе поднесам кривична пријава против Н.Н. (фраза за непознат) сторител. Мора да се утврди кој од Македонија ја направи оваа нечесна работа. САД се стратешки партнер на земјата, но, нашите интереси се едно, а нивните друго. Јас сум единствениот кандидат за претседател што не е поддржан од Со-

рос, а граѓаните треба да одлучат дали Сорос ќе ни бира претседател на државата, рече Јакимовски.

Додаде дека за 4 Јули бил поканет на приемот во Амбасадата на САД на скопското Кале и таму му било кажано дека строго се внимавало на списокот да нема лица потенцијални кандидати за „црната листа“.

Најчевска: Зошто мислите дека ќе исполнат нешто ако пак ги изберете? И едните и другите беа долго на власт!

Универзитетската професорка Мирјана Најчевска вели дека и СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ досега биле доста доволно време на власт за да ги реализираат ветувањата, но тоа досега не го сториле.

„Ајде нешто да расчистиме.“

И едните и другите имаа можност да направат многу нешта, да обезбедат подобро живеење за поголем број луѓе, подобро образование, подобро здрав-

ство, подобра заштита, посигурна средина за живеење.

И не го направија тоа. Македонија е држава која е објективно со исклучително ниско ниво на образование, мизерно здравство, голем број луѓе кои не можат да врзат крај со крај, со закони кои ги штитат моќните а казнуваат граѓаните и е несигурно место за живеење.

Врз основа на што мислите дека ако ви ги ветат истите работи



кои не ги направиле во периодот кога биле на власт, дека тие работи ќе ги остварат ако повторно ги изберете?

Навистина ме интересира, прашува професорката од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

ГРОЗЈЕ ЗА ВИНО - SYDNEY

Свежо и првокласно црвено и бело грозје за вино. Првата испорака е во среда, на 6 март 2024 и потоа секоја среда за 4 недели. На адреса "KING TOM CLUB" 223 Edensor rd, EDENSOR PARK. Испорака од нашите виногради СВЕЖО преку ноќ до вас! Шираз, Кабарнет Савињон, Мерлот ГАРАНТИРАНО! Дојдете порано, квалитетот е извонреден.

Тел: Con - 0417 811 397

ГРОЗЈЕ ЗА ВИНО - CANBERRA

Свежо и првокласно црвено и бело грозје за вино. Секоја вторник од 12 март само за 3 недели, на адреса: 2 Grose St Deakin (Canberra Soccer Club).

Испорака од бербата на нашите виногради СВЕЖО преку ноќ до вас! Шираз, Кабарнет Савињон, Мерлот ГАРАНТИРАНО!

Дојдете порано, имаме првокласни кутии грозје спакувани со квалитет!!

Тел: Con - 0417 811 397

A WORLD OF NATURAL STONE

MEMORIALS YOUR MEMORIES SHOULD LAST FOREVER



НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ од \$4,250



ПРИВРЕМЕНА КУТИЈА ЗА СВЕКИ \$150



Метална кутија со пластична врата

- ▶ ДИРЕКТНО ОД ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
- ▶ ДОМАШЕН И УВОЗЕН КАМЕН
- ▶ ВРВЕН СВЕТСКИ КВАЛИТЕТ

310 MAHONEY'S ROAD, THOMASTOWN 1300 696 896

UNIT 3/177 ARTHUR ST., ROOKWOOD, NSW 9746 6966

(Ќе дадеме подобра цена од секоја претходна дадена во пишан договор. Под извесни услови.)*

STORE LOCATION IN VIC: THOMASTOWN 9359-0898 | SPRINGVALE SUPASTORE 9548-4199 | DANDENONG 9706-8108
DANDENONG SOUTH 9706 4486 | SPRINGVALE 9540-8807 | NUNAWADING 9890-1118 | FOOTSCRAY 9689-8882
STORE LOCATION IN NSW: ROOKWOOD (02) 9746 6966 | MATRIVILLE (02) 8608 2436 www.johnstonemartmemorials.com.au

Антикорупциска ќе ги разгледа набавките на хеликоптерите и амбулантните возила

Државната комисија за спречување корупција оформи два предмета - за јавната набавка на медицинските возила преку Министерство за здравство и за јавната набавка на италијанските хеликоптери преку Министерството за одбрана.

Новата претседателка на ДКСК, Татјана Димитровска, соопшти дека по обезбедување на фактичката состојба и докази соодветно ќе донесат одлука.

Во Македонија до крајот на 2028 година треба да пристигнат вкупно 8 повеќенаменски хеликоптери од италијанскиот производител „Леонардо хеликоптерс“ (четири од поголемиот AW149 и четири AW169M). Првиот доаѓа во втората половина на 2026 година, па сукцесивно како што ќе се произведат. Јавната набавка на овие воздухоплови е тешка 230 милиони евра. Првата транша за исплата Македонија треба да ја направи годинава и тоа во висина од 32.5 милиони евра.

Но ВМРО-ДПМНЕ побара Владата да ја стопира набавката за транспортни хеликоптери во избран период и дека за тоа треба да одлучува идната влада зашто „надвор од секое нормално делу-

вање е СДСМ и ДУИ вршат избор на тендер од 250 милиони евра на неколку недели пред избори, во период на техничка влада“.

Министерката за одбрана, Славјанка Петровска, е задоволна што Антикорупциска ќе го разгледа случајот бидејќи е уверена во исправната одлука на тимот на професионалци, кои ја донеле одлуката за набавката на хеликоптерите од италијанската компанија „Леонардо“ по неколку години работа и верува во нивната стручност. А уште пред повеќе години е одлучено дека во буџетот за 2024 ќе се предвидат пари за оваа набавка.

Проблемот со набавката на нови 22 амбулантни возила преку Министерство за здравство се појави откако беше откриено дека нивната цена е 90.000 евра за возило. Но 7 речиси исти такви возила, пред само еден месец, подари Европската унија и ги платила по 63.000 евра за парче. Компанијата која ги продала амбулантните возила на Делегацијата на ЕУ во Скопје била дисквалификувана од Министерството за здравство без добро образложение а избрана е понуда поскапа за 45%!

ТОШКОВСКИ:

Едно палто горе, инакви панталони долу

Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во емисијата „Заспиј ако можеш“ на Телевизија „Алфа“ откри дека македонската полиција е во очајна состојба, доведена во ситуација кога луѓе мора сами да си шијат униформи за да има што да облечат.

При посета на станиците затекнал полицајци кои имаат работнички панталони.

– Униформа со униформа не можеш да ги споиш. Има полицајци чии униформи се работнички одела. Панталоните не им се дел од званичната униформа: едно палто горе, инакви панталони долу. Има луѓе во полиција кои самите си шијат униформи. Самите си конструираат како таа да изгледа во рамките на одреден модел за да имаат пустите што да облечат. Кошули не смениле – вели министерот за состојбата во која се наоѓаат вработените во македонската полиција.

Тошковски открива дека голем дел од буџетот на МВР е потрошен на судски постапки.

– Буџетот на МВР знаете ли за што е потрошен? Еве 23 милиони евра се дадени за судски постапки. Од 2016 до 2023 година по основ на налози за извршени судски решенија од Буџетот на МВР, од буџетот на граѓаните се исплатени 23 милиони евра. Тоа се тужби од вработени од полицајци. Ова се информации од јавен карактер. Ама пари за униформи нема. На крајот на денот не е битно дали тие набавиле нешто или не набавиле. Битно е како се чувствуваат полицајците. Битно е каква е перцепцијата на граѓаните. Битно е дали има униформа за зимно време и униформа за летно време. Немаат. Купиле дел униформи за специјалните единици.



Ама не купиле за другите униформирани полицајци. И после ние задоволна полиција, безбедни граѓани. Абе која задоволна полиција?! – вели Тошковски.

Министерот заклучува дека Владата не ја интересира во каква состојба е полицијата.

– Ништо не ги интересира. Нема униформи, нема возила, нема наредби од страна на министер. Ама има табли со новот име и во ПСГ Танушевци, на планина, да не се скираат граѓаните. Табли се ставени таму кај што не доаѓа човек, ама прозорите не се сменети. На МВР му е потребна темелна реформа ако сакаме да имаме држава – истакна министерот за внатрешни работи.

ДАЛИ НАМЕРНО 6 ГОДИНИ ГИ ОСТАВИЛЕ НЕФУНКЦИОНАЛНИ ТЕРМАЛНИТЕ КАМЕРИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА ДА ПОМОГНАТ НА ШВЕРЦОТ?

Термалните камери кои треба да бидат главниот безбедносен систем на граничните премини на Македонија цели 6 години не работат, обзнани техничкиот министер за внатрешни работи, Панче Тошковски.

– Ај што кубурат со човечки ресурси полициски-

те станици на граничните премини, таму термалните камери не им работат и ова е сериозна работа којашто треба да не загрижи сите. Термалните камери ги имале на неколку пункта, а опсегот е значително голем и може да констатираат движење на како што ми беше кажано од еден од

началниците таму, глумец да помине ќе го детектира или пак можеме по физикус и локалните жители да ги препознаеме, посочи началникот. Јас се прашувам дали намерно го правеле ова цело време за да помогнат на шверцот, не за да одмогнат, рече министерот Тошковски.

ЗАТОА И АВСТРАЛИЈА НЕ САКА ДА РАБОТИ СО „МАКЕДОНСКА ПОШТА“

МАЛКУ ПОШТАРИ, МНОГУ ШЕФОВИ – СО ЛОШО МЕНАЦИРАЊЕ ДО ФИНАНСИСКА КРИЗА

Исплата на февруарската плата и итно реформирање на „Македонска пошта“ побараа вработените на предупредувачкиот двочасовен протест, кој се одржа пред Дирекцијата и во сите подружници. Загрижени се поради лошата финансиска состојба на акционерското друштво кое е во целосна државна сопственост. Доколку работите не почнат да се средуваат, ќе стапат во штрајк.

Долгогодишната лоша кадровска политика и лошото менаџирање со Поштата доведоа до тоа да има 1.800 вработени административци и само 200



поштари (ангажирани по договор на дело). Дури 80% од вработените се на државниот минималец од 22.000 денари нето-плата.

Капиталот на фирмата е 13.8 милиони евра ама акумулираната загуба е поголема и изнесува 18.7 милиони евра! Бруто-пла-

тите на околу 2.000 вработени изнесуваат 14,8 милиони евра годишно!

Но освен вработените, од Пошта се незадоволни и граѓаните. Тие често реагираат дека со недели ги чекаат пратките во рамките на државата и дека никогаш не може со

сигурност да сметаат дека нешто што испратиле ќе стигне на назначената адреса. Уште поголем проблем е со пратките од странство – тие често пати се губат без трага. Поради ваквата состојба Австралиската пошта и натаму не прима пратки за Македонија.

Жељко Стојаковиќ Barristers & Solicitors



РАЗУМНИ ЦЕНИ ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ

- Challenging Wills
- Family Law
- Criminal Law
- Wills & Probate
- All Courts & Tribunals
- Оспоруваме тестамент
- Семејно право
- Кривично право
- Тестаменти и Оставнина
- Сите судови и трибунали

Suite 5, Floor 1, 332A Main Rd East, St Albans
Tel: (03) 9310 9971

НЕМИНОВНО Е ДА СЕ НАМАЛИ БРОЈОТ НА ПОШТИ:

Само реформа ја спасува Поштата

И покрај подобрени-те резултати на заработка за шест месеци до 31 декември, Австралиска пошта, во сопственост на Комонвелтот, се предвидуваат тековни загуби за финансиската година, што ќе ја загрози долгорочната одржливост на работењето, освен ако не се спроведат дополнителни реформи.

Профитот на групата се зголеми за \$33.6 милиони, што претставува зголемување од 42 отсто во однос на истиот период претходната година, делумно поради рекордниот период со речиси 100 милиони испорачани пратки низ Австралија.

Меѓутоа, бизнисот со писма забележа загуба од \$182.1 милиони за половина година, бидејќи обемот на испратени писма падна за 11.9 отсто.

„Континуируваниот пад во бизнисот со писма е незапирлив, а Австралијците сега добиваат во просек само две писма неделно“ - соопшти Австралиска



пошта која заедно со сојузната влада почнаа да спроведуваат промени и програми за ефикасност за да обезбедат да преживее ова државно претпријатие, што според законот мора да биде финансиски самостојно и одржливо.

Иницијативите како што е стратегијата Post26, зголемување на основната поштенска стапка за 10 центи и проширување на банкарските и малопродажните понуди во поштенските центри се насочени кон зголемување на профитабилноста.

„Драго ми е што ги гледам првите знаци на економско опораву-

вање, од стратегијата Post26, кои почнаа да се појавуваат“ - изјави Пол Греам, извршниот директор на Австралиска пошта.

Тој рече дека Поштата била многу дисциплинирана во управувањето со трошоците во средина на висока инфлација, фокусирајќи се на поедноставување на операциите и внесување промени потребни за изградба на одржлив бизнис.

Австралиска пошта остварила ефикасност од \$140,8 милиони за шест месеци, вклучувајќи го и поедноставувањето на канцелариите за поддршка, портфолиото на производи

и пошироки подобрувања на продуктивноста на мрежата.

Меѓутоа, преминувањето од шалтерски на дигитални трансакции продолжува да и наштетува на профитабилноста на поштенската мрежа, бидејќи се намалува клиентелата.

Трансакциите преку шалтер паднаа за 4.1 отсто во првите шест месеци, а Греам рече дека ќе бидат неопходни намалувања на мрежата на Австралиската пошта.

Министерката за комуникации, Мишел Роуландс, уште во декември рече дека Австралиската пошта треба да се прилагоди кон променетата, дигитална средина и најави намалување на барањата за доставување писма на секој втор ден како дел од пакетот реформи за модернизација.

„Гледаме ширум светот дека поштенските услуги кои ги спонзорираат владатите пропаѓаат. Нема да дозво-

лиме тоа да и се случи на Австралиска пошта, а начинот на кој ја обезбедуваме нејзината одржливост е внесување промени“ - истакна Роуландс.

Австралиска пошта очекува дополнително подобрување на финансиските перформанси откако ќе се спроведат реформите и посочи колку се неопходни дополнителни реформи за да опстане Поштата.

„И покрај првичните резултати, се уште има фундаментални, структурни предизвици со кои се соочува Австралиска пошта, бидејќи праќањето писма продолжува да паѓа и се помалку клиенти ја користат нашата малопродажна мрежа“ - рече Греам, додавајќи дека новиот модел за испорака, кој го тестира Пошта, ќе помогне да се реши проблемост со падот на бизнисот со писма, но во исто време ќе мора да се справат и со големата малопродажна мрежа.

СЕ ИЗДАВА ГРЕНИ ФЛЕТ во северниот дел на Мелбурн

СЕ ИЗДАВА под кирија целосно наместен Грени флет во северниот дел на Мелбурн. Идеален за студент, sameц или самица.

За повеќе информации јавете се на **0411 988 830**

ММД "Никола Карев" започна со проби и уписи за 2024

AMYA NIKOLA KAREV

SENIOR GROUP
MONDAYS
7:00 - 9:00PM

JUNIOR & MIDDLE
WEDNESDAYS
6:30 - 8:00PM

Македонското Младинско Друштво "Никола Карев" ги известува сите љубители на македонскиот фолклор дека врши упис на нови играорци за 2024 година.

Втората и трета група тренира во среда, од 18:30-20:00 часот.

Прва тренира в понеделник, од 19:00-21:00 часот.

Тренинзите се одржуваат во Cairnlea Community Hub на 55 Carmody Dr., Cairnlea 3023

За повеќе информации и упис на нови играорци јавете се на мобилен **0430 370 939**

Со нашите убави ора зачекоруваме во македонската традиција и историјата на нашите предци.

Не чекајте, запишете ги вашите деца да го изучуваат и уживаат во македонскиот фолклор

Прилепчанка прскала запалива течност во угостителски објект и се заканувала со пожар

Полицајци во Прилеп ја уапсиле прилепчанката **К.И.**(32), под сомнение за кривично дело „предизвикување општа опасност“ по чл. 288 од КЗ.

Случајот на 16 март околу

22 часот во *ОВР Прилеп* го пријавил **Т.К.**(61), кој извештил дека половина час претходно во неговиот угостителски објект во Прилеп влегла **К.И.** и со шише наполнето со запалива течност прскала по

подот и се заканувала дека ќе го запали објектот.

К.И. е приведена во Полициска станица десетина минути по телефонската пријава од сопственикот на објектот, и по документирање на случајот



против неа ќе биде поднесена соодветна пријава, информира *МВР*.

Еден од подметнувачите на пожарот во кафе барот на државниот правобранител Речи во Охрид има 19 години

Предминатата недела беше опожарен угостителски објект на државниот правобранител **Агрон Речи** во Охрид, а пожарот предизвика и штета на Градскиот пазар. Од Основното јавно обвинителство Охрид информираа дека пожарот го подметнале две лица. За едното, кое има 19 години и е од Скопје, е отворена истражна постапка за сторено кривично дело – Тешки дела против општата сигурност.



Со тоа предизвикале пожар кој го зафатил и го оштетил кафе-барот, внатрешноста и надворешноста од деловната зграда на *ЈП „Градски пазар“* и околните објекти, каде што во тој момент живееле и престојувале луѓе, со што предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето и поголема имотна штета.

За 19-годишникот Обвинителството побара и притвор.

Жена погодена од куршум додека работела на нива во Сарај

На 17 март, околу 11:40 часот, во Полициското одделение *Сарај*, местната жителка **Н.А.**(49) пријавила дека, додека работела на нива во атарот на село *Сарај*, се здобила со повреда во ногата од залутано зрно. На **Н.А.** и била укажана лекарска помош во Градската општа болница „*Св. Наум Охридски*“ во Скопје. Се



преземаат мерки за расчистување на случајот.

При купопродажба на имот подметнал документ за потпис и присвоил А\$24,000

СВР Тетово поднесе кривична пријава против **А.И.**(33) од *Тетово*, вработен како референт во банка, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела „*злоупотреба на службена положба и овластување*“ и „*измама*“ и

против **М.З.**(74) од с.*Гургурница*, општина *Брвеница*, поради постоење основи на сомнение за кривично дело „*помагање*“.

На 28 јули 2021, при потпишување налог за пренос на финансиски средства, кои требало да бидат префрлени на жиро сметка од **С.Е.** на **В.Т.**, за купопродажба на недвижен имот, првопријавениот му подметнал на **С.Е.** да потпише и друг налог на трансакциска сметка на второпријавениот, кој ги примил и присвоил паричните средства во износ од 890.000 денари (А\$24,000).

Гостиварец посакал возачка без да полага, измамник му ги зел парите без да му ја обезбеди

Педесет и едногодишен жител на гостиварско село во полиција пријавил дека во ноември минатата година се договорил со лице **Џ.Н.**

да му обезбеди возачка дозвола без да полага возачки испит, за што во два наврати му дал 1600 евра.

Но, според пријавеното,

ниту добил возачка дозвола, ниту му биле вратени парите, по што сфатил дека е измамен. Се расчистува и документира случајот.

"Успение на Пресвета Богородица" - Сиденхам



Свештеникот, протереј ставрофор **Ефтим Бетински** ќе биде достапен во црквата "Успение на Пресвета Богородица" секој ден од понеделник до петок, од 10:00 до 15:00 часот, Моб: **0499 007 574** или email: betinski_e@yahoo.com

Неделната богослужба е од 9:00 часот.

Macedonian Australian Orthodox Church
"Uspenie na Presveta Bogorodica - St. Mary"
Western Region inc. -
340 Sydenham Road
Sydenham Vic 3037



Васил доби роденденска честитка од австралискиот прајминистер

Долгогодишниот македонски активист, **Васил Радис (Радев)**, доби роденденска честитка од австралискиот прајминистер **Ентони Албанизе**, по повод неговиот 94-ти роденден што го прославува на 17 март.

Радис минатата година беше одликуван со високото државно признание – **Орден на Австралија**, за неговиот придонес во македонската заедница во



Западна Австралија.

Васил Радис е ро-

ден во 1930 година во селото *Јановени*, Ко-

стурско. Учествувал во Граѓанската војна на страната на ЕЛАС. По војната емигрирал во Австралија и се населил во *Перт*, каде што станал активист на македонската заедница – бил секретар на Македонското здру-

жение на ветерани и претседател на Македонската заедница во *Западна Австралија*. Во 2003 година, канцеларијата на прајминистерот **Џон Хауард** му ја додели годишната награда за служба на *Австралија*.

КУД Танец од Томастаун

КУД *Танец од Томастаун* ги извествува сите свои играорци дека тренинзите за 2024 година започнаа во *Thomastown Library (52 Main St. Thomastown)*, со почеток од 18:30 до 20:00



примаме нови играорци од 5 години нагоре. Сите што сакаат да го изучуваат македонскиот фолклор и песна нека повелат да се јават **Косте 0431 360**

часот. Тренинзите се секој понеделник и

кај: **291**

РЕКЛАМИРАЈТЕ СЕ!



СО РЕКЛАМИРАЊЕ КАЈ НАС, Вие сте најблиску до МАКЕДОНСКИТЕ ПОТРОШУВАЧИ!



АВСТРАЛИСКО, МАКЕДОНСКИ, НЕДЕЛНИК
За сите информации: **0411 136 151**



Presented to you by:
Australian Macedonian Youth Association Nikola Karev
Proud ambassadors of Macedonian Folk Dancing for 45 years

BENDOT NA BRAKJA NUNE & DARKO BILBILOVSKI Australia Tour 2024



SYDNEY

24 FEBRUARY 2024 - 7PM
ILINDEN SPORTS CENTRE
ROCKDALE
ENTRY \$50

2ND MARCH 2024 - 7PM
ILINDEN SPORTS CENTRE
ROCKDALE
ENTRY \$50

ZA KARTI:

BORCE SUGAREVSKI 0416 477 277

KINGS COURT DELI 9567 1627

PANDORA S - ZSA ZSA BOUTIQUE 0404 885 486 / 8964 1848

DIANA - M.A.K.U.D VARDAR - BANKSTOWN

0431 781 410

CHANGE OF VENUE!

MELBOURNE

CHANGE OF VENUE!

8TH MARCH 2024 - 7:30 PM

Grand Neret Receptions

INTERNATIONAL WOMEN'S DAY

A FOR EVERY WOMAN

3 course meal, beer, wine and soft drinks

ENTRY \$110 ADULTS, \$60 KIDS

17TH MARCH 2024 - 5:00 PM

Grand Neret Receptions

3 course meal, beer,

wine and soft drinks

ENTRY \$110 ADULTS, \$60 KIDS

ZA KARTI:

VESNA 0403 337 629, JULIE 0430 370 939

Grand Neret Receptions tel: 03) 9401 4488

NOV KONCERT
по барање
od publikata!

MELBOURNE

16TH MARCH 2024 - 7:00PM

PIER35 BAR & GRILL

263-329 Lorimer St, Port Melbourne

So jadenje i pienje!

ENTRY \$150 ADULTS, \$80 KIDS

ZA KARTI:

VESNA 0403 337 629, JULIE 0430 370 939

GEELONG

9TH MARCH 2024 - 7:30 PM

MACEDONIAN COMMUNITY CENTRE

INTERNATIONAL WOMEN'S DAY

A FOR EVERY WOMAN

ENTRY \$50

ZA KARTI:

BRANKO 0402 052 480, MITKO 0407 565 022

ZORAN 0414 722 004

WOLLONGONG

23RD FEBRUARY 2024 - 7:30PM

SUN LOUNGE

ENTRY \$50

ZA KARTI:

STREBRE 0416 294 799

DIANNA 0401 635 357

PECE 0419 120 319

QUEANBEYAN

1ST MARCH 2024 - 7:30PM

MACEDONIAN CHURCH HALL

ENTRY \$50

ZA KARTI:

TATJANA LIMANOSKI 0416 302 770,

TINA APOSTOLOSKI 0416 099 001,

KUD RAZIGRANA MAKEDONKA & QUEANBEYAN COMMUNITY

PERTH

23RD MARCH 2024 - 7:30PM

MACEDONIAN CULTURAL

CENTRE ILINDEN

ENTRY \$50

ZA KARTI:


NIKOLA 0414 427 944

IVAN 0416 059 555

MARTA 0410 385 433

FOR MORE INFORMATION CONTACT JULIE 0430 370 939

КАКО ВО РЕЦЕСИЈА, СЕ ТРОШИ САМО НА ОСНОВНИ РАБОТИ: Најслаб раст во изминативе триесет години



Најновите податоци на Австралиското биро за статистика (АБС) покажуваат раст од 0.2 отсто на австралиската економија во последните три месеци од 2023 година.

Со вкупен годишен раст од само 1.5 отсто, 2023 година се смета за најслаба економска година во последните неколку децении. Иако бруто домашниот производ (БДП) растеше во изминатите девет месеци, според **Тони Сикамор**, аналитичар на пазарот во **ING**, ова е навистина екстремно слаб раст имајќи предвид дека нормалниот БДП, во последните неколку децении, изнесува речиси три отсто.

Иако економскиот резултат главно беше во согласност со прогнозите на повеќето економисти, високиот економист на банката **Вестпак**, **Ендрју Хенлен**, рече успорувањето, преку потрошувачката на домаќинствата, се шири на други делови од економијата.

Инаку, АБС забележа успорување на економскиот раст во секој квартал од 2023 година.

Според **Стивен Смит**, партнерот во **Deloitte**, ова е најбавната годишна стапка на предвидениот раст од рецесијата во 1990-те, доколку се исклучат пандемијата и воведувањето на данокот на стоки и услуги.

Резултатите се уште полоши кога ќе се земат предвид високите стапки на раст на населението во Австралија во споредба со поголемиот дел од развиениот свет.

„Податоците на АБС покажуваат дека домашната економија само ползела до крајот на календарската 2023 година. Доколку се погледне растот на економијата по глава на жител, таа се намалила за еден отсто во текот на 2023 година“ - забележа **Смит**.

Меѓутоа, за благатајникот **Џим Чалмерс**,

фактот што БДП воопшто пораснал е големо достигнување за домашната економија.

„Велика Британија и Јапонија ја завршија годината во рецесија. Околу една четвртина од земјите на Г20 забележаа техничка рецесија или за влакно ја избегнаа, а кинеските власти годинава очекуваат да продолжи периодот на бавен раст“ - објасни **благајникот**.

Нема ново зголемување на каматите?

Слабата потрошувачка на домаќинствата се рефлектира врз растот на потрошувачката од само еден отсто во текот на последниот квартал од 2023 година. При тоа треба да се има предвид дека потрошувачка на домаќинствата главно се однесувала на основите работи, а не станува збор за дискрециона потрошувачка, иако тоа било во периодот пред Божик и Нова година.

Според **Стивен Смит**, податоците на АБС се дополнителен доказ дека Банката за државни резерви (РБА) непотребно ги зголемила каматните стапки во ноември 2023 година.

Со оваа оценка се согласува и главниот економист на „Беташерс“ **Дејвид Басанезе**, кој напоменува, повисоките каматни стапки се една од причините за падот на градбата на нови куќи, поради што се зголемуваат цените на кирите кои го упоруваат падот на инфлацијата.

Затоа и не е чудно што економистите предвидуваат дека РБА нема да ја зголеми каматната стапка на следниот состанок кој треба да се одржи на 18 и 19 март.

Дали е најлошото зад нас?

Инаку, **Чалмерс** неодамна навести дека претстојниот мајски сојузен буџет повеќе ќе се фокусира на промовирање на растот, но

тврди и дека најлошото е зад австралиските домаќинства, бидејќи платите минатата година забележале раст од пет отсто, додека благодарение на падот на инфлацијата и данок на доход сметките се намалиле за 3.3 отсто во однос на рекордните вредности во септемврскиот квартал.

„Тоа значи, реалниот бруто расположлив приход на домаќинствата сега расте на годишно ниво, за 1.5 отсто во кварталот, додека во 2023 година е поголем за 0.3 отсто“ - истакна **благајникот**.

Според економистот **Хенлен** пред домаќинствата е долг пат да се опорават од глобалниот период на инфлација и одговорот на политиката за неа во изминатите неколку години.

„Реалниот расположлив доход на домаќинствата се намалува, соочен со високата инфлација, повисоките каматни стапки и дополнителни даночни обврски. Иа-

ко во декемврскиот квартал имаше делумно опоравување, за 1.5 отсто, и понатаму е за 4.6 отсто под септемврскиот квартал од 2021 година“ - нагласи овој економист. Според податоците на АБС, сојузната влада одиграла клучна улога во избегнувањето на економскиот пад во текот на декемврскиот квартал.

„Државната потрошувачка и приватните деловни инвестиции беа главни двигатели на растот на БДП во овој квартал. Растот на државните расходи е воден од владините бенфиции за домаќинствата, со повисоки трошоци за медицински производи, услуги и повисоки трошоци за вработените во одделинијата на Комонвелтот“ - истакна **Кинан**, додавајќи дека референтумот „Глас на парламентот“, одржан во текот на декемврскиот квартал, исто така допринел за зголемување на трошоци за вработените.

Покрај тоа, нето извозот во голема мера допринесе за малиот раст на БДП, главно поради падот на увозот, бидејќи на компаниите не им требаат залихи поради се послабата побарувачка од граѓаните. Шефица на националните сметки на АБС, **Кетрин Кинан**, вели луѓето во Австралија трошат се помалку на работи кои не се неопходни.

„Домаќинствата ја зголемија својата потрошувачка за основни работи како струја, кирија, храна и здравје. Во меѓувреме, ја намалија потрошувачката во дискреционите области, вклучувајќи хотели, кафулиња и ресторани, цигари и тутун, купување нови возила, облека и обувки“ - рече **Кинан**.

ПЕРФЕКТНО МЕСТО ЗА ВАШАТА ПРОСЛАВА



MYSTIQUE

Macedonian Restaurant

Tel: 0493 431 483

0401 974 092

Отворени сме за вечера

Четврток - Сабота,

од 18 часот до доцна.

Кога сте кај нас, може да уживате во голем избор на јадења, пијалок и дезерти од традиционалната македонска кујна.

Без разлика дали станува збор за бизнис настан, спортска презентација, свадба, веридба или роденден, ние сме тука да се погрижиме вашата специјална пригода да е незаборавна.




231 Broadhurst Ave, Reservoir VIC 3073

ПУТИН:

Конфликтот меѓу Русија и НАТО би бил чекор кон Третата светска војна

Рускиот претседател **Владимир Путин** го предупреди Западот дека директен конфликт меѓу Русија и воената алијанса НАТО предводена од САД ќе значи дека светот е на работ на Трета светска војна, но рече дека ретко кој сака такво сценарио. Војната во Украина ја предизвика најдлабоката криза во односите на Москва со Западот од Кубанската ракетна криза во 1962 година. **Путин** често предупредуваше на ризиците од нуклеарна војна, но вели дека никогаш не почувствувал потреба да користи нуклеарно оружје во Украина.

Францускиот претседател **Емануел Макрон** минатиот месец изјави дека не може да ја исклучи можноста за



распоредување на копнени трупи во Украина во иднина, при што многу западни земји се дистанцираат од него, додека други, особено во Источна Европа, изразија поддршка.

На прашањето на *Ројтерс* за забелешките на **Макрон** и ризиците и можностите за конфликт меѓу Русија и НАТО, **Путин** рече: „Сè е можно во современиот свет“.

„На сите им е јасно дека ова ќе биде чекор

поблиску до целосна Трета светска војна. Мислам дека е тешко некој да биде заинтересиран за тоа“, им рече **Путин** на новинарите.

На Украина и снемува муниција и се повлекува, САД загрижени за своите смалени резерви на оружје поради испораката на Киев

Вооружените сили на Украина се повлекуваат од Донбас поради недостиг на муниција, изјави **Џон Кирби**, координатор за стратешки комуникации на Советот за национална безбедност при Белата куќа.

„Им снима муниција во Донбас, а сега се повлекуваат кон втората и третата линија на одбраната. Русија продолжува да напре-


дува кон запад. Ним им треба нашата поддршка и им треба сега“, изјави **Кирби** за *Еј-Би-Си Њуз*.

Покрај тоа, тој ис-

такна дека САД се загрижени за намалувањето на сопствените резерви на оружје поради испораката на воена помош за Украина.

Во Словачка жена загина откако налета на мечка

31-годишна жена од Белорусија почина откако била бркана од мечка на северот на Словачка, соопштија властите.



Словачката спасувачка служба кажа дека телото на жената било најдено во шума во планината *Татра* во петокот вечер. Таа пешачела со машини придружник кога налетале на мечка. Според мажот, тој и жената почнале да бегаат во различни насоки. Областа е со густа шума и стрмни клисури.

Телото било пронајдено со помош на кучиња трагачи, а мечката била сè уште таму и била избркана со пукање со пиштол во воздух. Останува нејасно како загинала жената, дали паднала од високо или била убиена од мечката. Заменик министерот за животна средина кажа дека властите нема да ја кријат причината за смртта.

Во Словачка во последните години има зголемен број на напади од мечки, вклучувајќи и еден фатален во 2021 година, прв по еден век. Членови на владејачката партија во Словачка се противат на заштитата на мечките и волците што ја наметнува ЕУ, кои се вратија во Словачка преку Карпатите изминатите децении по падот на комунизмот во 1989 година.

Министерот за животна средина кажа дека заедно со Романија ќе ѝ предложат на ЕУ да ги тргне мечките од листата на загрозувани видови за да може да бидат селективно убивани.

Истражувачите сепак велат дека нема драстично зголемување на популацијата на мечките во Словачка, чиј број останува стабилен на околу 1.275.

ВО ЕГИПЕТ:

Археолозите ја откопаа исчезнатата половина од статуата на Рамзес Втори

Пред речиси еден век, на истото место беше откопан дел од статуата на **Рамзес II**, еден од најзначајните владетели на древниот Египет.

Горната половина на статуата на египетскиот фараон **Рамзес Втори** е откопана од археолозите во јужен Египет. Откриен на локалитетот *Ел Ашмунейн*, фрагментот од варовник висок 3.81m е пронајден со заеднички напор помеѓу Врховниот совет за антиквitetи на Египет и Универзитетот во Колорадо, предводени од **Басем Гехад** и **Ивона Трнка**.

Статуата ги прикажува главата, рамената и горниот дел од торзото на кралот **Рамзес II**, познат и како **Рамзес Велики**, укра-



сени со двојна круна и кралска покривка на глава со кобра (уреус).

Понатамошната истрага откри дека парчето варовник го надополнува долниот дел откриен од германскиот археолог **Гинтер Родер**, пред речиси еден век во 1930 година. Во тек се напори за чистење и подготовка на статуите за потенцијално повторно обединување.

Рамзес II, познат како еден од владетелите на древниот Египет, се искачил на тронот околу 1279 пр.н.е. и владеел до 1213 пр.н.е. Неговото 66-годишно владеење се смета за врв на моќта и

славата на Египет. Познат по својата воена моќ, тој предводел преку 15 победнички воени кампањи, обезбедувајќи ја доминацијата на Египет низ Левантот и *Нубија*.

Но **Рамзес II** не бил само воин, тој оставил огромен белег и преку монументалните градби. Неговата визија се протегала надалеку, бидејќи наредил создавање на градови, храмови и споменици низ Египет кои влеваат стравопочит, вклучувајќи ги и чудата во *Карнак* и *Абу Симбел*.

Низ Египет може да се најдат стотици негови колосални статуи.

Големиот владетел починал на околу 90 или 91 година и бил погребан во Долината на кралевице. Неговата мумија е изложена во Националниот музеј на египетската цивилизација, во Каиро.

Austral

aluminiumproducts

Ние веруваме дека нашите производи се најдобри, ама не морате да ни верувате само на збор. Слободно споредете ги со производителите на конкуренцијата. Убедени сме дека ќе го направите најквалитетниот избор.

Commercial Available

Најдобрите и најквалитетни алуминиумски прозорци и врати, со светски дизајн и врвен квалитет, по најповолни цени ќе ги најдете кај нас

Ph.: (03) 9357 4177

Factory 4/1497 Sydney Rd Campbellfield VIC веднаш до (BP fuel)

www.australw.com.au

ЏО БАЈДЕН:

„Од двајцата кандидати за претседател, еден е престар и ментално неспособен“

Американскиот претседател **Џо Бајден** беше гостин на годишната вечера на клубот и фондацијата *Гридирон*. Тој ја искористи својата прилика да укаже на грешките на поранешниот претседател и неговиот политички ривал **Доналд Трамп**, а во исто време ги негираше сите критики за себе.

Американскиот претседател **Џо Бајден** изјави во неделата во Вашингтон дека двајца кандидати ја добиле номинацијата на нивните партии за претседател,



но дека еден е премногу стар и ментално неподобен за таа работа.

„Другиот сум јас“, се пошегува **Бајден**.

На годишната вечера, **Бајден** упати обвинувања против републиканецот **Доналд Трамп** и посочи момен-

ти кога 77-годишниот поранешен претседател направил грешка, притоа отфрлајќи ги сегашните критики дека неговото секавање е матно и дека изгледа збунето.

„Немојте да му кажете, тој мисли дека се кандидира против **Барак Обама**, така рече“, рече 81-годишниот **Бајден**, кој исто така се пошегува дека останува буден пред спиење.

Тоа беше првпат **Бајден** да присуствува

на годишната вечера на клубот *Гридирон* и Фондацијата за време на неговото претседателствовање, а тоа се случува кога се приближуваат изборите во 2024 година и се вжештува реваншот меѓу **Бајден** и **Трамп**.

Бајден, сепак, брзо стана сериозен, истакнувајќи го она што го гледа како вистинска закана за демократијата ако **Трамп**, кој сè уште тврди дека изборите во 2020 година би-

ле украдени, се врати во Белата кука. Говорот имаше ехо на поентите на **Бајден** од кампањата и тој го критикуваше премногу мекиот однос на **Трамп** кон рускиот претседател **Владимир Путин**.

„Живееме во невиден момент во историјата. Демократијата и слободата се буквално на удар. **Путин** е во налет во Европа. Мојот претходник му се поклонува и му вели – прави што сакаш“, рече **Бајден**.

АКЦИЈА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО СЛОВЕНИЈА:

Заплени 260 килограми кокаин

Словенечката полиција откри и заплени голема пратка кокаин во пристаништето *Копер*, околу 260 килограми, откако двајца нуркачи биле забележани во близина на брод кој превезувал соја од *Јужна Америка*.



Двајцата нуркачи биле забележани од обезбедувањето додека се обидуваа да ги извлечат торбите со вреден нелегален товар од баласт резервоарот на бродот, јавува словенечката новинска агенција *СТА*.

Двајцата мажи, државјани на *Бразил* и *Албанија*, наводно пристигнале на пристаништето со џет скии преку реката *Рижана*.

Како што јави *ТВ Словенија*, полицијата запленила 260 килограми кокаин, кој на црниот пазар би вредел околу 10 милиони евра.

Продаваме ГРОЗЈЕ ЗА ВИНО од Јужна Австралија

200 mtrs down Bedford Rd, on left, off Paramatta Rd, HOME BUSH, opposite Sydney Market.

Започнува од Петок 1 март од 5 наутро до 16 часот, работиме секој ден освен Сабота до крајот на април.

PLEASE PURCHASE EARLY TO AVOID MISSING OUT!

Corner of Morisset and Carinya Street, Queanbeyan.

На 13 март, 20 март, 27 март и 3 април од 5 наутро до 13 часот.

Andrew 0411557774
Con 0411557778

Индиските поморски командоси ослободија бугарски брод заплени од сомалиски пирати

Индиските поморски сили, вклучително и специјални командоси, запленија товарен брод што беше киднапиран од сомалиски пирати, спасувајќи 17 членови на екипажот. Морнарицата соопшти дека сите 35 пирати на бродот, товарниот брод со знаме на *Малта*, „*Руен*“, се предале, а бродот бил проверен за присуство на нелегално оружје, муниција и шверцувана стока.

Иако пловеше под малтешко знаме, „*Руен*“ е бугарска сопственост и осум од неговите осумнаесет членови на екипажот во времето кога беше киднапиран минатата година се *Бугарија*. Заменик-капетанот е пуштен од медицински причини и се врати во



Бугарија.

Веста ја потврди бугарската министерка за надворешни работи **Марија Габриел**, која рече дека нејзините сонародници сега биле на индискиот воен брод.

Бродот „*Руен*“ можеби бил користен како база за преземање на товарен брод под знамето на *Бангладеш* во близина на брегот на *Сомалија* претходно оваа недела, соопштија поморските сили на *Европската унија*.

Киднапирањето на „*Руен*“ беше првото

успешно преземање на брод во кој учествувал сомалиски пирати од 2017 година, кога репресијата од страна на меѓународните морнарици ги спречи запленивањата во *Аденскиот Залив* и *Индискиот Океан*. Сомалиските пирати предизвикуваат хаос во важните глобални водни патишта цела деценија, но беа во мирување до обновувањето на нападите што започнаа кон крајот на минатата година.

Индија распоредува десетина воени бродови источно од *Црвеното Море* за да обезбеди безбедност против пиратите додека западните сили се фокусираат на нападите на јаменските *Хути* поддржани од *Иран*.

Недостиг на храна и струја во Куба, избувнаа протести, горивото поскапе за 400 отсто

Кубанците организираа улични протести, што е реткост во таа земја, поради недостиг од храна и струја, откако некои делови од островот беа без струја и до 14 часа на ден.

Социјалните мрежи се преполни со фотографии од протести во градот *Сантјаго де Куба*, каде живеат 510.000 луѓе. Објавени се и фотографии од протестите



во *Бајам*, уште еден голем град.

Од почетокот на март, во *Куба* има чести прекини на струја поради одржување на термо-централата *Антонио Ги-*

терас, која е најголема на островот.

На почетокот на овој месец, владата ја зголеми цената на горивото за повеќе од 400 отсто како дел од својот план за економско закрепнување. Земјата со 11 милиони жители ја доживува најтешката економска криза од распадот на источниот блок во 1990-тите.

ШТО СЕ СЛУЧУВА СО ВАШЕТО ТЕЛО АКО НАУТРО ПИЕТЕ КАФЕ НА ПРАЗЕН СТОМАК



Заедно со водата, кафето е најчесто конзумираниот пијалок. Истражувањата сугерираат дека тоа е генерално здрава навика која помага во заштитата од одредени хронични болести, па дури и го намалува ризикот од прерана смрт.

Сепак, стручњациите велат дека доколку пиете кафе на празен stomak, постои можност тоа негативно да се одрази на вашето здравје.

Д-р Шантел Страхан, Columbia Primary Care, вели дека некои луѓе кои инстинктивно посегнуваат по кафе наутро може да доживеат низа непријатни симптоми. Одредена храна може да предизвика рефлукс на киселина и горушица, предизвикувајќи болка во градите и горниот дел на stomakot. За многу луѓе кафето го има овој ефект.

„Кафето помага да се зголеми производството на стомачна киселина и може да ја релаксира бариерата, позната и како сфинктер, која ги дели желудникот и хранопроводникот. Ова може да доведе до рефлукс на киселина, што предизвикува горушица“, објаснува докторката.

Таа додава дека за некои, хроничниот рефлукс може да го зголеми ризикот од развој на Баретов хранопроводник – состојба во која слезницата на хранопроводникот станува оштетена, задебелена и воспалена како резултат на рефлукс на киселина. Иако ретко, Баретовиот хранопровод може да се развие во рак на хранопроводникот во некои случаи. Сепак, не е докажано дека ова е директно поврзано со пиењето кафе на празен stomak.

Сепак, не секој што пие кафе на празен stomak ќе ги трпи последиците.

„Многу луѓе уживаат во утринското кафе и остануваат асимптоматски. Користењето крем или млеко може да помогне да се намали потенцијалното зголемено производство на киселина поврзано со кафето“, додава Страхан.

Изборот на мешавина од кафе без кофеин или ниска киселина, исто така, може да помогне да се намали производството на стомачна киселина. Ова треба да ги намали вашите симптоми или да ја намали нивната сериозност подоцна.

Страхан вели дека пред да ги преиспитате вашите утрински навики, вреди да се напомене дека кафето има многу потенцијални здравствени придобивки:

„Докажано е дека кафето го намалува ризикот од срцеви заболувања, дијабетес тип 2 и разни видови на рак. Се чини дека придобивките значително го надминуваат потенцијалниот ризик“.

Всушност, студиите покажаа дека пиењето кафе може да го намали и ризикот од Паркинсонова болест, да спречи Алцхајмерова болест, да се бори против дебелината, да го заштити црниот дроб и многу повеќе. Наместо да го намалите или оставите, појадувајте мал појадок пред да ја испиете првата шолја и тоа треба да помогне да го заштитите вашиот стомачен систем од инвазија на киселина.

Сепак, Страхан вели дека најважно е да го слушате вашето тело:

„Ако кафето на празен stomak придонесува за какви било негативни гастроинтестинални симптоми, престанете да го конзумирате“. Ако немате симптоми, веројатно

нема потреба да се менувате“.

Оние кои бараат алтернативни пијалоци може да откријат дека зелениот или црниот чај има многу од истите придобивки додека пре-

дизвикува помалку стомачни тегоби. Билен чај направен со ѓумбир, камилица, куркума и нане може да го подобри варењето и да го смири желудникот.

хутор - хутор - хутор - хутор

Двајца директори разговараат:

- Како се покажа твојата секретарка?


- Ја избрках.

- Зошто? Беше многу убава.

- Еден ден влегувам во канцеларијата а таа ме пречекува со зборовите: „Имам изненадување за вас“ – и излезе. По некое време се појавија сите вработени од мојата компанија со цвеќиња, бонбони, коњаци... Скандираа: „Среќен роденден господине директоре“...

- Што е лошо тука?
- Па јас веќе се соблекох.

- Многу напредна медицината – и вели една 92 годишна баба на својата сосетка – на времето, кога имав 20 години, пет пати се соблекував пред докторот додека тој да сфати што ми е, а сега само што ќе ме види на вратата ми вели: „Покажи ми го само јазикот!“ и веднаш ми пишува рецепта.



nextTime

Band

LAMBE

Alabakoski

SPECIAL GUESTS
GOCE DIMOVSKI & NIKOLA MICEVSKI

SYDNEY
APRIL
05

THE PAVILION SUTHERLAND

TICKETS: TICKETEK.COM.AU
INFO- GORAN BOMBA: 0411 244 202
REPUBLIKA: 0400 783 547

WOLLONGONG
APRIL
12

THE FRATERNITY

TICKETS- LIDIJA MITRESKA: 0475 823 540
PECE BUREK: 4276 2945

GOLD COAST
APRIL
14

ROBINA COMMUNITY CENTRE

TICKETS: TRYBOOKING.COM
INFO- LAZAR: 0431 184 155

MELBOURNE
APRIL
19

Q-ROOM THOMASTOWN

TICKETS: TRYBOOKING.COM
INFO- REPUBLIKA: 0400 783 547

PERTH
APRIL
27

MNO VARDAR

TICKETS- NAUM: 0413 233 232
DAME: 0433 286 770

РАКОМЕТ:

Македонија и кажа „збогум“ на Европа



Сезоната во европските ракометни купови за Македонија е веќе завршена уште на средината на март. Последен од сцената се „одјави“ шампионот ЖРК Горче Петров со два двоцифрени порази од шпанскиот Антиго Елче во четвртфиналето од Европскиот куп, трето по ранг натпреварување во системот на ЕХФ.

Генерално, за Македонија ова беше една од најтешките и најнеуспешни сезони во европските ракометни купови со само седум победи и три пати повеќе порази. Или, попрецизно, настапот на македонските екипи во европските купови прикажан низ бројки изгледа вака:

Сезонава на европска сцена настапија 7 македонски клубови – 4 во машка и

3 во женска конкуренција. Сите заедно запишаа вкупно 7 победи, 1 реми и 28 порази. Од тоа, 5 од вкупните 7 победи ги оствари женскиот шампион ЖРК Горче Петров, а 14 од вкупните 28 порази се на контото на машкиот шампион Еурофарм Пелистер.

Покрај горчепетровки, по еднаш на европски победи сезонава дебитантски се изградуваа Алкалоид и Тиквеш, едните во групната фаза од Европската лига во која запишаа и едно реми, другите во втората рунда од Европскиот куп.

Секако, битно е да се напомене и тоа дека во машка конкуренција македонските претставници беа распоредени во сите три

европски натпреварувања – шампионот Еурофарм Пелистер имаше директен пласман во групната фаза од Лигата на шампионите, вицешампионот Алкалоид дебитираше во групната фаза од Европската лига, Вардар како трето пласиран играше и отпадна во квалификациите за Европската лига, а Тиквеш одиграа само едно коло во Европскиот куп. Во женска конкуренција пак, сите три македонски екипи – ЖРК Горче Петров, ЖРК Чаир и ЖРК Куманово, настапија во Европскиот куп.

(24 Ракомет)

ПРВА МАКЕДОНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

Резултати 24. коло

ВАРДАР - ШКЕНДИЈА	1:1
СИЛЕКС - АП БРЕРА	2:1
БРЕГАЛНИЦА - ГОСТИВАР	0:0
МАКЕДОНИЈА ГП - ТИКВЕШ	1:0
ВОСКА - ШКУПИ	0:0
РАБОТНИЧКИ - СТРУГА ТЉ	1:2

	меч.	поб.	нер.	пор.	бод.
1. Струга ТЉ	24	15	3	5	51
2. Шкупи	24	13	9	2	48
3. Шк'ндија	24	12	9	3	45
4. Силекс	24	9	8	7	35
5. Тиквеш	24	9	5	10	32
6. Гостивар	24	7	11	6	32
7. Работнички	24	8	3	13	27
8. Бреера	24	7	6	11	27
9. Воска	24	6	9	9	27
10. Вардар	24	7	5	12	26
11. Брегалница	24	5	7	12	22
12. Македонија ГП	24	6	3	15	21

ВТОРА МФЛ

Резултати од 21. коло

СКОПЈЕ – ОХРИД	3:0
БЕЛАСИЦА – ОСОГОВО	1:1
ДЕТОНИТ – ТЕТЕКС	2:0
КАМЕНИЦА – БАШКИМИ	1:0
КАРАОРМАН – ПЕЛИСТЕР	1:4
КОЖУФ – БЕСА	0:2
НОВАЦИ – ПОБЕДА	2:2
ВАРДАР (Н) – АРСИМИ	0:0

Табела

1. БЕСА	54
2. ПЕЛИСТЕР	48
3. ДЕТОНИТ	45
4. АРСИМИ	39
5. СКОПЈЕ	34
6. ОХРИД	33
7. БАШКИМИ	31
8. ВАРДАР (Н)	28
9. БЕЛАСИЦА	27
10. КОЖУФ	24
11. НОВАЦИ	24
12. ТЕТЕКС	20
13. ПОБЕДА	19
14. ОСОГОВО	17
15. КАРАОРМАН	15
16. САСА	14

Србија и САД ќе играат во иста група на Олимписките игри

Репрезентациите на Србија и САД ќе играат во иста група на кошаркарскиот турнир од Олимписките игри во Париз одлучи ждрепката која се одржа во Швајцарија.

Покрај Србија и САД во оваа група ќе бидат уште Јужен Судан и најверојатно Литванија или Италија во зависност од квалификацискиот турнир во Порторико.

За САД учество најавија најголемите ѕвезди



како Леброн Џејмс, Стеф Кари, Кевин Дурент, Ентони Дејвис, а за Србија неизвесно е учеството на најголемата ѕвезда Никола Јокиќ.

Одземени бодови на Нотингем Форест, „кар“ за Лутон

Фудбалскиот клуб Нотингем Форест остана без четири бода поради кршење на финансиските правила.

По сагата со Евертон, сега и Нотингем Форест

„падна“ на тестот со финансиските агенти кои ги чешлаа хартиите на овој клуб.

Конкретно, тие ги прекршиле правилата за профитабилност и одржливост и како резултат на тоа што изгубија четири бода, сега ќе паднат на 18-то место на табелата што практично го испраќа Лутон над зоната за испаѓање.

Тие се во многу лоша форма со само една по-



беда во последните пет дуели и со три порази за тоа време, па оваа казна нема да им користи ништо. Се очекува клубот да поднесе жалба, но прашање е колку ќе можат да ја сменат одлуката на прволигашката комисија.

Лутон со 22 поени е прв над „линијата“, а потоа следуваат Форест со 21, Барнли со 17 и жалениот Шефилд Јунајтед со 14.



ТЕПАЧКА НА ФУДБАЛСКИ НАТПРЕВАР:

Се степале играчите од двете екипи и дел од публиката во село Богомила

Во неделата во 11:00 часот на фудбалското игралиште во село Богомила, општина Чашка, за време на одигрување на фудбалски натпревар помеѓу екипите на ФК Богомила од с.Богомила и ФК Мартолци од с.Горно Врановци, по претходна

расправија, настанала физичка пресметка помеѓу играчи од двете екипи и дел од публиката, по што натпреварот бил прекинат.

За настанот бил извршен јавен обвинител и се преземаат мерки за расчистување на случајот, информираат од МВР.

MILE UNCEVSKI FUNERAL SERVICES

Прва македонска погребна канцеларија во Австралија



Зборувајте со Миле Унчевски на 02 9502 3205

Serving the Macedonian Orthodox Community 24 Hours/7 Days

Миле Унчевски ги разбира македонските православни обичаи и погребни, тој е тука да ви помогне во најтешките моменти. Повеќе од 9 години Миле со неговата погребна компанија помага во најтешките моменти. За денот на погребот можеме да ви обезбедиме крпи, литургија, пченица.

Организираме погребни од Австралија во Македонија и обратно, доколку некој покоен имал желба да биде погребан во Македонија или во Австралија.

403 Forest Road, Bexley NSW 2207
Tel: 02 9502 3205, Fax: 02 9554 9735

ВИКТОРИСКА ПРЕМИЕР ЛИГА, 6 КОЛО

**Бентли Гринс –
Престон Македонија 3:2**

Разочарувачки пораз во завршницата за Престон Македонија, која оваа сезона има голем испит за да се подготви да игра во две лиги следната година. Во 21 минута домаќинот прв дојде до водство преку Геваро Непомусено од 1:0. Тоа беше анулирано во 39 минута со голот на Вил Бејнам, кој искористи грешка на одбраната на домаќинот која лошо „ја исчисти“ топката од шеснаесетникот и од прва ја испрати во мрежата за 1:1.

Второто полувреме само што започна и во 47 минута, по изведениот корнер, највисоко скокна Рики Фостер кој со глава ја испрати во мрежата на Матју Сајмс за 2:1. Повторно следеше изедначување на



резултатот за Престон кога во 66 минута Лук Џего ја затресе мрежата за 2:2.

Решавачкиот гол беше постигнат длабоко во су-

ТАБЕЛА

Лангварин	14
Мелбурн Виктори	14
Кингстон Сити	11
Булин Лајонс	10
Норткот Сити	10
Брансвик Сити	9
Престон Македонија	8
Бентли Гринс	7
Вереби Сити	6
Каролајн Спрингс	6
Мелбурн Сити	5
Вестерн Јунајтед	3
Истерн Лајонс	2
Норт Џилонг	0

диското продолжение, се играше 96 минута, а Киерен Довер после слободниот удар нафрлената топка со глава ја испрати во мрежата за 3:2.

Сега Престон Македонија е на седмо место со има осум бода (од две победи, два пораза и два нерешени резултати).

Во петок, на 22 март, Престон гостува кај Истерн Лајонс со почеток во 20:30 часот.

НАЦИОНАЛНА ПРЕМИЕР ЛИГА
НА ВИКТОРИЈА, 6 КОЛО**Алтоне Маџик Вардар –
Саут Мелбурн 1:4**

Убедлива победа на гостите над Алтона Меџик Вардар во сабота навечер на Пејсли Парк. Саут Мелбурн дојде до водство рано во средбата преку Макс Никола а уште не беше стигната втората минута. Тоа беше наивна грешка во која голманот вратената топка од Арон О`Дрискол не смеше да ја фати со рацете но требаше да ја испрати далеку на половината на противникот, но тој избра додавање што беше пресретнато и веднаш казнето со 0:1. Овој резултат остана до крајот на првото полувреме.

Во вториот дел пресретнато беше додавање на Арон О`Дрискол кој се врати во тимот по повредата минатиот месец, и гостите преку Нахуел Бонада во 48 минута зголемија на 0:2.

Малку надеж се доби кога Вардар преку Бул Џајак во 61 намали на 1:2. Следеше 65 минута кога топката го удри во рака трагичарот на оваа средба О`Дрискол и судијата веднаш до суди пенал, а Харисон Соер беше прецизен егзекутор за 1:3.



ТАБЕЛА

Саут Мелбурн	16
Окли Канонс	14
Авондаел	13
Хјум Сити	12
Хајделберг Јунајтед	11
Порт Мелбурн	10
Мелбурн Најтс	8
Данденонг Тандер	6
Грин Гали	6
Манингам	6
Сент Албанс Саинтс	4
Алтоне Маџик	3
Мореланд Сити	0

Конечниот резултат го постави Рос Арчибалд во 80 минута за 1:4.

Минатиот понеделник Алтона Маџик го доигра прекинатиот меч со Окли Канонс кој заврши пораз и со официјален резултат од 3:1.

Во сабота, на 23 март, Алтона Маџик Вардар гостува кај Порт Мелбурн Шаркс со почеток во 18 часот.

ПРЕМИЕР ЛИГА НА НЈВ, 6 КОЛО

**Нортбриџ Булс Академи –
Сиднеј Македонија 1:4**

Сигурна и висока победа за Сиднеј Македонија во гости. За првиот гол не се чекаше долго а стрелец беше Никол Горѓевиќ во 11 минута. После тоа следеше



шоу на Мабио Гаранг кој ја тресеше мрежата трипати во 65, 76 и 79 минута. Натпреварот беше решен со високо водство, а утешителниот гол за до-

маќинот го постигна Лука Стерјовски во 85 минута за 1:4.

Во сабота, на 23 март, Сиднеј Македонија гостува кај Данбар Роверс со почеток во 19 часот.

ТАБЕЛА

Маунт Друит	
Таун Ренџерс	18
Нордерн Тајгерс	16
Нортбриџ Булс Академи	13
Хакоа Сиднеј	9
СД Раидерс	9
Блактаун Спартанс	7
НЈВ Универзитет	7
Ридалмер Лајонс	7
Бенкстаун Берис	6
Сиднеј Македонија	6
Данбар Роверс	5
Дулвич Хил	4
Бонириг Вајт Иглс	4
Макартур Рамс	4
Напеан	2

**Добивате бесплатна кутија за
свеќи со порачка на споменик!**

Markovski Memorials е македонска семејна компанија што прави споменици над 25 години. Ние сме специјализирани за изградба на уникатни споменици, надгробни плочи, натписи, реставрации и скулптури.

Изработуваме споменици од гранит и мермер, керамички фотографии, вазни, кутија за свеќи и дополнителен натпис.

За дополнителни информации и цена
јавете се на Роберт Марковски
на моб: 0413 853 402



1/24-30 Taryn Drive, Epping, VIC 3076

Markovski
MEMORIALS

www.markovskimemorials.com.au



НАЦИОНАЛНА ПРЕМИЕР ЛИГА НА ЗА, 1 КОЛО Стирлинг Македонија – Олимпик Кингсвеј 0:3

Средба на стари ривали што претходната сезона завршија на високи позиции, при што Стирлинг Македонија беше на второто место, а Олимпик Кингсвеј трет.

Но оваа година започнува со висок пораз на почеток на првенството за Стирлинг пред домаш-

ната публика на Македонија парк.

Гостите со головите на Арин Вилиамс, Џосеф Нолс и Џошуа Самсон заслужено славеа победа и укнижија три бодови.

Следниот петок, на 22 март, Сирлинг Македонија гостува кај Перт со почеток во 10 часот навечер.

ПРЕМИЕР ЛИГА НА ИЛАВАРА, 3 КОЛО

Волонгонг Јунајтед – Хеленсбург Тистл 3:0

Силен почеток на Македонија парк имаше Волонгонг Јунајтед пред домашната публика. Младиот Џордан Николовски во 4 минута ја затресе мрежата за 1:0. Истиот играч повторно се запиша

на листата на стрелци во 30 минута за 2:0.

Во второто полувреме Митсуо Јамада во 79 минута го постави конечниот резултат за 3:0.

Во сабота, на 23 март Волонгонг Јунајтед гос-



тува кај Шелхарбор со почеток во 14:30 часот.

ПРЕМИЕР ЛИГА НА ИЛАВАРА, 3 КОЛО

Шелхарбор – Крингила Лајонс 0:7

„Лавовите“ на Крингила продолжија каде што застанаа минатата сезона, со сигурна игра буквално го прегазија домаќинот и славеа неверојатно висока победа од 0:7. Головите во првото полувреме се ретко како на филмска лента преку Петер Симоноски во

11` и 26 минута, Бен Зуко 20`, Андре Диас 42 минута за 0:4. Во вториот дел продолжија Тајлер Фулер 49` и Џошуа Кореиа во 62` и 67` минута за 0:7.

В недела, на 24 март, Крингила Лајонс гостуваат кај Коримал Ренцерс со почеток во 15 часот.



НАЦИОНАЛНА ПРЕМИЕР ЛИГА НА СЕВЕРЕН НЈВ, 4 КОЛО

Бродмедоу Маџик – Еџворт 3:1

Магичните минатава недела славеа сигурна победа пред домашната публика. Во првото полувреме Бродмедоу Маџик успеа да поведе преку Џејден Стјуардсон за 1:0.

Во вториот дел следеа уште два гола на Рајли Смит, а гостите почесниот гол го постигнаа преку Кеану Мур за конечните 3:1.



Во сабота, на 23 март, Бродмедоу Маџик гостува кај Вестон Беарс со почеток во 18 часот.

Алкараз го освои петтиот Мастерс во кариерата

Шпанскиот тенисер Карлос Алкараз втора година по ред го освои Мастерсот во Индијан Велс, САД. Тој во финалето го победи Русинот Данил Медведев со 2:0 (7:6 и 6:1).

За 20-годишниот Шпанец ова е вкупно 13-та титула во кариерата и петтиот Мастерс.

Алкараз е првиот тенисер што ја



одбрани титулата во Индијан Велс по Новак Ѓоковиќ во 2016 година.

НБА-лигата и ФИБА планираат ново клупско натпреварување во Европа

Наскоро ќе се случи револуција во европската кошарка, а се вклучи и НБА-лигата. Како што пренесува шпански „Спортико“, НБА-лигата и Светската кошаркарска федерација (ФИБА) планираат да основаат ново европско клупско натпреварување, и сето тоа зад грб на Евролигата.

Познато е дека ФИБА и Евролигата беа во војна долги години, поради што најмногу страдаа репрезентациите. Во меѓувреме двете организации постигнаа примирје. Сепак, се чини дека е на повидок нов земјотрес, во режија на најсилната лига во светот.

НБА-лигата веќе подолго време ги разгледува опциите за излез на европскиот пазар и сега планира да основа сосема нова лига, во соработка со Светската куќа на кошарката.

Како што пишува „Спортико“, иако со години се зборува за можна соработка меѓу НБА и Евролигата, Американците не се задоволни, бидејќи преговорите се бавни. Па така, сега решиле да се обидат да договорат натпреварување со ФИБА на Стариот континент.

Дека челниците на НБА-лигата се сериозни во своите намери, покажува и



фактот што веќе ја ангажирале инвестициската банка „Рејн груп“ да направи проценка на пазарот во Европа. Според истражувањето, заклучено е дека пазарот во Европа и на Блискиот Исток има потенцијал да заработи околу три милијарди долари годишно.

Исто така, најсилната кошаркарска лига во светот планира да го искористи фактот што оваа сезона во НБА играат рекордни 64 европски играчи. Меѓу нив се најголемите ѕвезди во лигата, како српскиот кошаркар Никола Јокиќ, Гркот Јанис Адетокумбо, Словенецот Лука Дончиќ, Литванецот Домантас Сабонис и младиот Французин Виктор Вембањама.

НБА-лигата, пред неколку години, почна да го шири својот бизнис на Стариот континент, па пред секоја нова сезона, некои американски клубови играат неколку егзибициски натпревари во Европа и на Блискиот Исток.

AVIO TRAVEL Lic. No. 32481
335 High St. Preston
03/ 9471 4556
03/ 9471 4559
mobile:
0401 686 970

AVIO TRAVEL

ВИ ГО НУДИ
СВЕТОТ НА
ДЛАНКА

ПАТУВАЈТЕ ВО МАКЕДОНИЈА И СЕКАДЕ ВО СВЕТОТ!

ЕВТИНО УДОБНО СИГУРНО НЕ ЧЕКАЈТЕ,
ЈАВЕТЕ СЕ УШТЕ ДЕНЕС ДА СИ ОБЕЗБЕДИТЕ МЕСТО ЗА УТРЕ!

За повеќе информации зборувајте на македонски со Милка Секуловска!

A
LIC. NO. 32481

335 HIGH STREET, PRESTON, VIC. PH.: 03/9471 4559, 03/9471 4556 MOB: 0401 686 970



ПОРАНЕШНИОТ СВЕТСКИ ПРВАК ВО ВЕЛОСИПЕДИЗАМ СЕ СООЧУВА СО КАЗНА ЗАТВОР ДО 15 ГОДИНИ



Поранешниот светски шампион во велосипедизам, Роан Денис, обвинет е за убиство од небрежност на неговата сопруга Мелиса Хоскинс, исто така позната и успешна велосипедистка.

Според „Гардијан“, австралискиот велосипедист се соочува со затворска казна до 15 години.

Полицијата тврди дека тој на 30 декември, невнимавојќи, со автомобил ја удрил 32-годишната сопруга и мајка на две деца пред нивниот дом во Мединди, во северниот дел на Аделаид. Таа била пренесена во болница но на бргу починала од повредите.

Судењето ќе се одржи во август. Денис (33) е освојувач на медали од Олимписките игри (ОИ) во Лондон 2012 и во Токио 2020 година.

НАЦИОНАЛНА ПРЕМИЕР ЛИГА НА НЈВ, 6 КОЛО

РОКДАЕЛ ИЛИНДЕН – БЛАКТАУН СИТИ 2:3



ТАБЕЛА

Волонгонг Вулвс	13
Маркони Сталионс	13
Вестерн Сиднеј	12
Блектаун Сити	12
Рокдаел Илинден	11
Сент Џорџ Сити	11
Сиднеј Јунајтед	10
АПИА Лејкард	9
Сиднеј ФК	7
Манли Јунајтед	6
Хилс Јунајтед	6
Сент Џорџ	5
Централ Кост	4
Сатерланд Шаркс	4
Сиднеј Олимпик	3
НЈВ Спирит	3

Возбудлива средба што ги оправда очекувањата и досега непоразениот Рокдаел Илинден ја почувствува горчината кога в недела ги загуби трите бода на домашен терен. Гостите први дојдоа до водство преку Мич Малиа во 17 минута.

Во второто полувреме Џои Гибс во 62 минута зголеми на 0:2. Малку подоцна зрак на надеж кога во 75' Брендан Чолакиан намали на 1:2. Но гостите не дозволија изненадување бидејќи во 81 минута Травис Мејџор зголеми на 1:3. Сепак беше возбудливо до самиот крај, а за тоа се погрижи голгетерот Алек Урошевски кој во 85 минута намали на 2:3. До крајот овој резултат остана непроменет и Блектаун Сити заслужено slavеше победа.

Во сабота, на 23 март, Рокдаел Илинден гостува кај Хилс Јунајтед со почеток во 19 часот.

БЕЗ ПОБЕДА, НЕМА НАПЛАТА

НИЕ СМЕ АДВОКАТСКА ФИРМА СО ЕКСПЕРТИ ЗА:

- сообраќајни повреди / TAC
- повреди на работно место / workcover
- побарувања од медицинска небрежност
- побарувања за повреда при раѓање
- побарувања за штета од азбестос
- повреди на јавно место
- повреди работници на државни места / Comcare Claims
- Суперануација / неспособност за работа



Tony Siskovski
Director

arnold
thomas
& becker
lawyers

ЕКСПЕРТИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ПОВРЕДИ



За проблемите што ги имате околу повреди на работно место зборувајте со **ТОНИ ШИШКОВСКИ** на македонски јазик на (03) 9614 1433

573-577 Lonsdale Street, Melbourne VIC www.arnoldthomasbecker.com.au

arnold
thomas
& becker
lawyers